

ПРОСПЕКТ



**Акционерско друштво за проектирање и производство на
електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА
ТЕХНИКА,
Булевар “3-та Македонска бригада” б.б., 1000 Скопје**

изработен на 25.04.2013

**Покровител на котацијата
Брокерска куќа
ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ**

ИЗЈАВА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Одборот на директори на издавачот Раде Кончар Апаратна Техника АД Скопје ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект".

Проспектот е изготвен согласно Правилата за котација на хартии од вредност на Македонска Берза АД Скопје и Законот за хартии од вредност, како и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13 од 23 Јануари 2013 година).

Одбор на директори

Стојкова-Трајковска Јана Претседател на одбор на директори

Лазаревски Татјана Извршен директор

Јанчиќ Александар Неизвршен член

Киријас Џалева Корина Неизвршен член

Ристески Пецо Неизвршен член, независен



Содржина

1. Општи податоци за издавачот
2. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот
3. Податоци за деловните активности на издавачот
4. Финансиски податоци за издавачот
5. Податоци за акциите
6. Податоци за органите на управување на издавачот
7. Развојни перспективи
8. Ревидирани финансиски извештаи

1. Општи податоци за издавачот

Полниот назив на издавачот е Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ со седиште на улица Булевар "3-та Македонска бригада" б.б., 1000 Скопје .Скратен назив на друштвото е АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ.

Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20-Дејности на холдинг друштвата од НКД. Друштвото е запишано во Централниот Регистар со број на Решение од Централниот Регистар Трег. бр. 5064/99 од 26.05.1999 со матичен број 4053222.

Друштвото има сметка во овластена банка во Република Македонија.

р.број	сметка	Депонент	Адреса
1.	3000000000464278	Комерцијална Банка АД Скопје	кеј „Димитар Влахов” 4,1000 Скопје

Покровител при котацијата на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје е Брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, булевар Митрополит Теодосиј Гологанов бр.60-1/4 Скопје.

Ревизорските извештаи за 2011 и 2012 година се изготвен од друштвото за ревизија ТП РЕВИЗОР БАБАМОВ –Струмица, ул. "Ленинова" бр. 17/1 – 2400-Струмица, овластен ревизор: Стојанчо Коцев

До Македонска Берза АД Скопје е доставено барање за котација на Официјалниот Пазар на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје подсегмент-Задолжителна котација. Номинална вредност на акцијата на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје изнесува 25 ЕУР.

Барањето за котација се однесува на следните родови на акции: 206.230 обични акции со ИСИН код МКРАДЕ101010. Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонска Берза АД Скопје, со акциите на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје се тргувало на Редовен Пазар-пазар на АДПОИ на Македонска Берза.

Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје , а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје.

2.Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

2.1 Седиштето на издавачот

Седиштето на Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ е на Булевар “3-та Македонска бригада” б.б.”, 1000 Скопје

2.2 Износ на вкупен капитал, по одделни родови на акции со нивни главни карактеристики, број и вкупна номинална вредност

Вкупниот капитал на друштвото изнесува 5.155.750 евра според среден курс на НБРМ, и е поделен на 206.230 обични акции, со номинална вредност 25 ЕУР.

Структура на капиталот на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје

р. бр.	Структура	Род на Акции	Број на акции	Износ во евра	Учество во основниот капитал
1.	Акционерски капитал	обични	206.230	5.155.750	100%

Подетални информации во врска во бројот на акции

Бројот на акциите утврден во Статутот (20.623 акции) и во тековната состојба произлегува од Одлуката на Собрание на акционери за спојување на акциите со цел зголемување на номиналниот износ бр.02-58 од 23.04.2007 година. Со оваа одлука се изврши спојување на 10 акции во една и се зголеми номиналната вредност за 10 пати. При тоа номиналната вредност се зголеми на 250 евра, а бројот на акции се намали на 20.623 акции која состојба, согласно наведената одлука е утврдена во статутот на Акционерското Друштво (пречистен текст) бр. 02-17 од 17.03.2008 година, како и во тековната состојба од трговски регистар.

Прилог 1 : Одлука од Собрание на акционери бр. 02-58 од 23.04.2007

Оваа одлука беше оспорена и поништена од страна на Комисијата за хартии од вредност со решение 08-1614/7 од 03.10.2007, при што АД Раде Кончар-Апаратна техника заведе управен спор У бр. 126/08 кој сеуште е во тек. Како последица од оваа Одлука на КХВ и сеуште незавршениот спор пред Управен суд, сосостојбата на номиналната вредност на акцијата и бројот на акциите во АД Раде Кончар-Апаратна техника, останува како состојба во Централниот депозитар за хартии од вредност и тоа: Вкупен број на акции: 206.230 и номинална вредност на акцијата: 25 евра.

Сопственичка структура на ниво на емисијата (извор www.cdhv.org.mk 22.04.2013)				
Тип на акционери		Број на акции	Број на акционери	Процент од емисијата
Домашни	правни лица	49.467	14	23,99
	физички лица	156.544	679	75,91
Странски	правни лица	3	1	0
	физички лица	216	3	0,1
Вкупно:		206.230	697	100

2.3 Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции

Во Статутот на Друштвото се содржани одредби кои ги регулираат промените во капиталот.

член 30

Друштвото може, со измена на Статутот, да изврши поделба на акциите и истовремено да го намали нивниот номинален износ, под услов основната главнина да остане непроменета. Друштвото може, со измена на статутот, да изврши спојување на акциите и истовремено да го зголеми нивниот номинален износ, под услов основната главнина да остане непроменета.

член 37

Основната главнина на Друштвото може да се зголемува или смалува, само на основа одлука на Собранието на акционери на Друштвото со која одлука ќе се определи износот, целта и начинот на зголемување односно на намалување на главнината на Друштвото, и се друго во согласност со закон.

Друштвото може да ја зголемува основната главнина и со издавање на нови акции.

За сметка на дел од добивката, односно за сметка на целата добивка, може да се издаваат нови акции највеќе до една половина од основната главнина на друштвото. Одлуката од претходниот став на овој член, по нејзиното реализирање, се доставува до Централен регистар заради запишување во трговскиот регистар.

член 41

Друштвото може да донесе одлука за емисија на друга серија на акции и други хартии од вредност на основа одлука на Собранието на акционери на Друштвото и во согласност со закон.

член 83

Одлука за статусни промени на Друштвото (поделба, спојување, припојување) донесува Собранието на друштвото, со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас представени на седницата на Собранието. Предлог за статусни промени може да поднесе одборот на директори или акционери кои заедно имаат најмалку 10% од вкупниот број на акции на Друштвото а на основа елаборат за економската оправданост за предложените статусни промени поднесен од предлагачот.

Друштвото АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје има само еден род на акции-обични акции.

2.4. Промени во структурата на капиталот за 2011 и 2012

Во Друштвото нема промени во структурата на капиталот за периодот 2011 и 2012 година,определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал.

2.5 Должнички конвертибилни хартии од вредност

Издавачот АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност кои би можеле да имаат влијание на промени во капиталот.

2.6. Акционери со над 5 проценти од акциите со право на глас

Со состојба од 01.04.2013 акционери прикажани во табелата подолу, поседуваат над 5 проценти од акциите со право на глас

Име/Назив на имателот	Презиме	% од акции со право на глас	Број на акции
ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ РАДЕ КОНЧАР-ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ		5,788	11.466
Аце	Анчевски	10,962	21.716
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ		10,409	20.602
Велибор	Киријас	6,412	12.704

2.7. Мнозинско и значајно учество во други друштва

1. Структура на капитал и опис на друштвата во кои АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје има мнозински удел

	ДОО Раде Кончар - ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ	ЕВРА	%
1.	АД Раде Кончар-Апаратна техника	499.481	57,47
2.	Други содружници	335.197	38,56
3.	ПИОМ	34.472	3,97
	Вкупно:	869.150	100,00

Акционерското друштво има влог од 57,47% во ДОО Раде Кончар-Електрични постројки кое веќе три години не пријавува деловен промет. Кон ова друштво АД Раде Кончар-Апаратна техника има побарување во износ од 19.809.653,00 денари кое произлегува како наплата од Управата за јавни приходи по основ на неплатен данок на додадена вредност од страна на ДОО Раде Кончар-Електрични постројки, кое УЈП го наплати од Акционерското друштво како преставник на поврзано лице по чл.9-а од Законот за ДДВ.

	ДОО Раде Кончар-АЛАТНИЦА (во стечај)	ЕВРА	%
1.	АД Раде Кончар-Апаратна техника	677.942	60,27
2.	Други содружници	268.876	23,90
3.	ПИОМ	40.005	3,56
4.	Агенција на РМ за Приватизација	81.101	7,21
5.	Траен влог на РМ	56.917	5,06
	Вкупно:	1.124.841	100,00

Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Алатница во стечај има влог од 60,27% и побарува од ова друштво износ од 1.666.745,00 денари кој како побарување е пријавен во стечајната постапка. Стечајната постапка над ДОО Раде Кончар-Алатница не е завршена.

2. Структура на капитал и опис на друштвата во кои АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје има значајно учество

	ДОО Раде Кончар - КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ	ЕВРА	%
1.	АД Раде Кончар-Апаратна техника	818.069	40,00
2.	Други содружници	1.227.099	60,00
	Вкупно:	2.045.168	100,00

Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи-Скопје има учество од 40% од основната главнина на ова друштво. ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи е друштво кое повеќе години наназад во своето работење покажува добивка. Ова друштво е извозно ориентирано и настојува да ги пласира своите производи на што повеќе светски пазари. Во 2011 година ова друштво оствари бруто добивка од 12.488.957,00 денари, а во 2012 година оствари бруто добивка од 9.276.314,00 денари.

	ДОО Раде Кончар - СЕРВИС И ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ	ЕВРА	%
1.	АД Раде Кончар-Апаратна техника	303.707	33,00
2.	Други содружници	616.618	67,00
	Вкупно:	920.325	100,00

Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи-Скопје има учество од 33% од основната главнина на друштвото. Ова друштво остварува добивка повеќе години наназад, во 2011 година оствари бруто добивка во износ од 14.872.425,00 денари, а во 2012 година оствари бруто добивка во износ од 15.260.957,00 денари. ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи-Скопје е единствен основач на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП-Скопје, кое друштво во 2011 година оствари бруто добивка од 6.546.360,00 денари, а во 2012 година оствари бруто добивка од 11.797.750,00 денари.

	ДОО Раде Кончар - ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ	ЕВРА	%
1.	АД Раде Кончар-Апаратна техника	613.550	40,00
2.	Други содружници	920.326	60,00
	Вкупно:	1.533.876	100,00

Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје има учество од 40% од основната главнина на ова друштво. ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности е друштво кое работи со добивка повеќе години при што во 2011 година оствари бруто добивка од 6.402.796,00 денари, а во 2012 година оствари бруто добивка од 4.047.514,00 денари.

2.8 Дополнителни информации во врска со издавачот и капиталот

Издавачот АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје не е во постапка за издавање на акции заради спојување, поделби, или понуди за преземање на други друштва.

3. Податоци за деловни активности на издавачот

3.1 Кратка историја

Акционерското друштво АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје бележи свое постоење од 1948 година. Почетокот на своето постоење го започнува како мала сервисна работилница која прераснува во фабрика “ЈУГ” од Скопје во која основна дејност беше: репарирање и производство на електрични мотори и трансформатори со вработени од околу триесетина работници исполнети со надеж и перспектива во натамошно унапредување на Фабриката. Овој тим на вработени перспективни ентузијастички правеше понатамошни видливи резултати при што доживеа значителен напредок во периодот на 1958 година. Фабриката “ЈУГ” од Скопје, во 1962 година се инкорпорира во една од најуспешните корпорации на бившите ЈУ-простори тогашен Холдинг Раде Кончар со седиште во Загреб при што се трансформира како Работна организација Раде Кончар со седиште во Скопје заедно со повеќе работни единици формирани согласно тогашниот Закон за стопански претпријатија и тоа:

- Производство на апарати за заварување
- Производство на контактори и релеи
- Сервис на дистрибутивни трансформатори и електрични мотори
- Работна заедница.

Во 1969 година во Работната организација се приклучува скопската компанија “ДАЛЕКОВОДИ” и на таков начин се формира уште една работна единица “Производство на електрични ормари и монтажа на електрични постројки”.

Во 1977 година согласно Законот за здружен труд работните единици прераснуваат во организации на здружен труд со самостојни жиро-сметки во рамките на работната организација Раде Кончар-Апаратна техника. Во 1989/90 година согласно законските промени се трансформира во Акционерско друштво со 54% приватен капитал и 46% државен и општествен капитал и истовремено формира шест друштва со ограничена одговорност и тоа:

1. ДОО Раде Кончар-Заварување сечење и автоматизација со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 60%
2. ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 60%
3. ДОО Раде Кончар-Електрични постројки со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 60%
4. ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 60%
5. ДОО Раде Кончар-Алатница со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 60%
6. ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 60%

Во 1992 година АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје се одвојува од холдингот Раде Кончар-Загреб и станува самостојно друштво во Република Македонија.

Во 1996 година согласно Законот за трансформација на општествениот капитал акционерското друштво и друштвата со ограничена одговорност во рамките на

холдингот комплетно ја завршија трансформацијата на капиталот, а на ден 27.12.1996 година акционерското друштво се трансформира во Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, според Законот за трговски друштва.

Во 1998 година од страна на физички лица вработени во Холдингот Раде Кончар, согласно Законот беше откупен општествениот и државниот капитал во акционерското друштво од Агенцијата за трансформација на претпријатијата на Република Македонија. Во 2002 година, согласно Одлуката на Собрание на акционери, дел од уделите кои ги поседуваше акционерското друштво во друштвата со ограничена одговорност во рамките на холдингот, а со цел за поефикасно управување со друштвата, акционерското друштво ги понуди за откуп на менаџерските тимови на друштвата. Денес акционерското друштво продолжува да работи и да функционира како компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност во рамките на Раде Кончар-Скопје, а во кои Акционерското друштво има свои удели.

3.2. Основни дејности и главни производи

Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20-Дејности на холдинг друштвата од НКД. Според природата на друштвото – Холдинг Компанија АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје нема свои главни производи.

3.3 Информацја за значајни нови производи

АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје нема нови значајни производи кои би допринеле за работењето на друштвото.

3.4 Приходи од продажба во периодот 2010-2012

Во периодот од 2010 до 2012 година АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје ги има остварено приходите од продажба според табелата прикажана подолу.

	2010	2011	2012
Приходи од продажба*	8.773	8.833	2.656

*во илјади денари

3.5 Приказ на степенот на зависност

Работењето на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје не зависи од патенти, лиценци или од индустриски, комерцијални и финансиски договори. Не постојат нови производни постапки од голема важност за работењето на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје.

3.6 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки

Со оглед на природата на дејноста на друштвото нема развој и истражување на нови производи и постапки.

3.7 Судски или арбитражни постапки кои се во тек или ќе настанат

1. Судски спорови кои се водат против Раде Кончар - Апаратна Техника :

- По тужба од поранешен претседател на управен одбор кој бара надомест на штета од предвремено раскинат менаџерски договор (вредност на спорот: 2.992.000,00 денари). Донесена е првостепена пресуда од страна на Основен суд Скопје 2-Скопје, во корист

на АД Раде Кончар-Апаратна техника, со која се одбива тужбеното барање како неосновано во целост и истата е потврдена со второстепена пресуда од Апелациониот суд Скопје. Тужителот поднесе ревизија до Врховниот суд на РМ по која сеуште нема одлука.

-По тужба од поранешен член на Одборот на директори за неисплатена награда по чл. 80 од Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника, за деловната 2009 г. беше заведен спор во 2011 г. и постапката е сеуште во тек.

-По тужба од ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи против АД Раде Кончар-Апаратна техника по основ на поништување на Одлуката на собрание бр. 02-300 од 21.04.2011г. за усвојување на консолидирана годишна сметка во која влегува и ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи со цел да ова друштво не влезе во консолидација со АД поради немање на преовладувачко учество на АД во ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи согласно одредбите на ЗТД. Постапката е во тек.

-Од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ доставен е до Основен суд Скопје 2-Скопје, Предлог за утврдување на постоење, односно непостоење на преовладувачко учество во друштво, при што е поведена вонпарнична постапка, а поради барањата доставени од ДОО Раде Кончар-Сервис и АД Раде Кончар-Апаратна техника до КХВ, а со цел да истата се произнесе во поглед на тоа дали треба ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи да влезе во консолидирана годишна сметка гледано од аспект на КХВ, согласно обврските кои истата ги поставува на акционерските друштва, согласно Законот за хартии од вредност.

2.Спорови поведени од страна на АД Раде Кончар - Апаратна техника пред надлежните судови:

-Тужба поднесена против Комисијата за хартии од вредност заведена пред Управниот Суд Скопје, за вршење на нетрговски пренос на хартии од вредност - обични акции (децимални), купени од страна на акционерското друштво и поништување на одлуката на собрание за деноминација на вредноста на акцијата од 25 на 250 евра. Управниот суд ја поништи одлуката на КХВ и ја врати на повторно одлучување на првостепениот орган КХВ. По ова КХВ повторно ја донесе истата одлука, а АД Раде Кончар - Апаратна техника повторно заведе спор пред Управниот суд. Се уште не е донесена судска одлука.

-Тужба за истапување на АД Раде Кончар-Апаратна техника како содружник од ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи-Скопје, согласно член 207 од ЗТД, поради повреда на содружничките права на АД Раде Кончар-Апаратна техника и тоа пред се поради неисплата на дивиденда и попречување на АД во остварување на своите содружнички права. Постапката е во тек. Вредноста на овој спор преставува вредноста на уделот од 33% кој Акционерското друштво го има во ДОО Раде Кончар-Сервис, а кој според проценка на Акционерското друштво изнесува 213.200.000 денари (3,4 милиони евра) како вредност на овој спор. Завршницата на овој спор во која Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника би истапило од ДОО Раде Кончар-Сервис и би го наплатило својот влог ќе има битно и значајно позитивно влијание врз финансиската состојба на Акционерското друштво.

-Тужба за надомест на штета против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи по член 241 од ЗТД поради настаната штета со несовесно однесување на управителот како тужена страна. Постапката е сеуште во тек. Вредноста на овој спор изнесува 23.230.846 денари.

-Тужба за утврдување на ништовност на одлуки донесени на собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи-Скопје од 09.10.2012 година за откуп на акции на АД Раде Кончар-Апаратна техника од страна на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи и ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП.Тужбата е поднесена на 05.12.2012 година, постапката е во тек.

3.8 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години

Бројот на вработени во АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје на крајот од последните три години е прикажан во табелата подолу.

	2010	2011	2012
Број на вработени	1	1	1

Квалификационата структура на вработените во последните три години е следната:

	2010	2011	2012
Висока стручна подготовка	1	1	1

3.9 Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за периодот во 2011 и 2012

Во 2011 година вложување во основни средства – деловен објект добиен со наплата на побарување во износ од 39.733.899,00 денари и вложување во акции на Македонски телеком 1.200 акции во износ од 640.788,00 денари.

Во 2012 година нема значителни инвестиции во основни средства или во хартии од вредност.

3.10 Место и позиција на издавачот во гранката

Во гранката на холдинг компании , согласно приоритетната дејност- 64.20-Дејности на холдинг друштвата, Раде Кончар Апаратна Техника се вбројува и завзема солидно место меѓу компаниите од овој тип во Република Македонија.

4. Финансиски податоци

4.1 Финансиски податоци за последните три години

	2010	2011	2012
Вкупни средства*	325.377	331.122	329.340
Вкупни обврски*	2.576	6.496	6.136
Добивка пред оданочување*	10.589	7.321	3.635
Нето добивка по акција	50,71	34,43	17,41
Цена на 1 акција на 31.12 од периодот	1.850	1.850	1.200
Коефициент Цена/Добивка	36,49	53,73	68,90
Коефициент Цена/Книговодствена вредност на акција	1,18	1,18	0,77
износ на исплатена добивка по обична акција	20	20	20
Дивиденден принос	1,08%	1,08%	1,67%

*во илјади денари

**пресметката на коефициентите е вршена со користење на последната просечната цена за годината

4.2 Финансиски податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество

АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје поседува мнозинско учество во 2(две) други трговски друштва.

1.Раде Кончар-Електрични постројки ДОО Скопје

Дејност на друштвото е Производство на апарати за дистрибуција и контрола на електричната енергија, седиштето е на булевар Трета Македонска Бригада б.б. 1000 Скопје

Акционерското друштво има влог од 57,47% во ДОО Раде Кончар-Електрични постројки кое веќе три години не пријавува деловен промет. Кон ова друштво АД Раде Кончар-Апаратна техника има побарување во износ од 19.809.653,00 денари кое произлегува како наплата од Управата за јавни приходи по основ на неплатен данок на додадена вредност од страна на ДОО Раде Кончар- Електрични постројки, кое УЈП го наплати од Акционерското друштво како преставник на поврзано лице по чл.9-а од Законот за ДДВ.

2.Раде Кончар – Алатница ДОО Скопје (во стечај)

Дејност на друштвото беше Производство на алати, седиштето е на булевар Трета Македонска Бригада б.б. 1000 Скопје.

АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје во Раде Кончар-Алатница ДОО во стечај има влог од 60,27% и побарува од ова друштво износ од 1.666.745,00 денари кој како побарување е пријавен во стечајната постапка. Стечајната постапка над Раде Кончар-Алатница ДОО Скопје не е завршена.

5.Податоци за акциите за кои се бара котација

5.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Барањето за котација се однесува на 206. 230 обични акции издадени од издавачот АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје со ИСИН код МКРАДЕ101010 со номинална вредност од 25 евра за 1 акција.

5.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите

Сопствениците на акции имаат право на :

1. Управување во друштвото сразмерно на учеството на нивните управувачки акции во вкупниот број на управувачки акции,
2. Дивиденда сразмерно на учеството на нивните акции .
3. На дел од стечајната, односно од ликвидационата маса, во случај над друштвото да се поведе стечајна или ликвидациона постапка.
4. Други права утврдени со закон и овој статут.

5.3 Одредби од Статутот на друштвото кои се однесуваат на:

5.3.1 Собрание на друштвото, соопштенија до акционерите, право на глас

Одредбите од чл.59 до чл.75 од Статутот на Друштвото се однесуваат на собранието на акционери, соопштенија за акционерите и правото на глас.

Член 59

Собранието го сочинуваат акционерите кои имаат управувачки акции.
Акционерите своите права и интереси во Друштвото ги остваруваат во собранието на акционери.

Член 60

Собранието ги врши и одлучува за следните работи:

1. Го донесува статутот на Друштвото и усвојува изменувања и дополнувања на статутот,
 2. Одлучува за зголемување или намалување на основната главнина на Друштвото,
 3. Одлучува за промена на правата на одредени родови и видови на акции,
 4. Избира и отповикува членови на одборот на директори на Друштвото и ја одредува нивната награда и другите трошоци и надоместоци согласно овој статут и закон,
 5. Ги усвојува , односно ги одобрува извештаите за работа на одборот на директори,
 6. Ја усвојува завршната сметка на друштвото и одлучува за распределба на добивката, односно за покривање на загубата,
 7. По потреба, именува ревизори за годишна сметка,
 8. Одлучува за преобразба на друштвото во друго друштво,
 9. Одлучува за престанок на работа на друштвото ,
 10. Одлучува за основање на друштва или за купување на влогови во друштва во земјата и странство во кои влогот во новооснованите друштва или купениот влог е поголем од 5% од основната главнина на Друштвото основач односно купувач на влогот ,
 11. Одлучува за издавање на хартии од вредност,
 12. Одлучува за промена на името, седиштето и заштитниот знак на друштвото,
 13. Донесува акти за својата работа и од своја надлежност,
 14. Одлучува за намалување или зголемување на влоговите во друштвата со ограничена одговорност или за промена на сопственичката структура во кои Друштвото има свои влогови ако надминува 20 % од капиталот на акционерското друштво во тековната година , а до 20 % од капиталот на акционерското друштво одлучува одборот на директори.
 15. Одлучува и за други работи во согласност со овој статут и Закон.
- Собранието избира претседавач со седницата на Собранието , записничари и двајца акционери- заверувачи на записникот.

Член 61

Расправата за работата на одборот на директори и одобрување на нивната работа собранието на акционери мора да ја води заедно со расправата за годишниот биланс на успех на друштвото.

По барање на акционери кои имаат најмалку 10% од вкупните управувачки акции , собранието може да одлучува за одобрување на работата на членовите на одборот на директори и да се гласа одделно за секој член.

Член 62

Одборот на директори , по своја иницијатива или по барање на акционер , донесува Одлука за свикување на Собрание на акционери. Барање за свикување Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Ова барање се достава до Одборот на директори, кој во рок од осум дена од приемот на барањето, донесува одлука за прифаќање или одбивање на барањето.

Член 63

Собранието ќе се свикува со јавен повик до акционерите за одржување на седница на собранието кој ќе се објавува на огласната табла на Друштвото и во еден дневен весник во Република Македонија. Повикот за учество на собранието на Друштвото треба да ги содржи најмалку следните податоци:

1. Фирмата и седиштето на Друштвото ,
2. Место и дата на одржување на собранието ,
3. Дневен ред, и
4. Друго согласно статутот на друштвото и согласно закон.

Рокот кој што тече од денот на објавувањето на повикот не може да биде подолг од 30 дена ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на Собранието .

Член 64

Собранието може да одлучува само за прашања кои што се уредно ставени на дневен ред. Собранието може да расправа, без право на одлучување , и за прашања кои што не се уредно ставени на дневен ред. Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на собрание кое што ќе биде свикано. Акционери кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое што веќе е свикано.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое што е свикано се испраќа до свикувачот на собранието , односно до лицето определено од судот да свика собрание, во согласност со закон, тоа во рок од осум дена од денот кога е испратена поканата , односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието. Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое што е свикано не може да се одбие , освен во случаите:

- ако акционерот, односно акционерите го пропуштите рокот од ставот 5 на овој член;
- ако акционерот, односно акционерите не поседуваат доволен број акции со право на глас во друштвото , во согласност со ставот 4 од овој член ;
- ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со закон;
- ако точката , односно точките кои што се бара да бидат вклучени во дневниот ред на собранието не спаѓаат во надлежност на собранието или не се во согласност со Законот и Статутот.

Ако барањето од ставот 5 на овој член не е ставено на дневен ред освен во случаите во ставот 6 на овој член , конечна одлука по барањето донесува собранието при усвојувањето на дневниот ред.

Барањето за вклучување една или повеќе точки во Дневниот ред на собранието , органот што го свикал собранието го објавува на ист начин на кој што го објавил јавниот повик за учество на свиканото собрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување.

Член 65

На собранието може да учествува во расправата и да гласа секој акционер кој ги застапува лично сопствените управувачки акции или лице кое е ополномоштено од други акционери кои полномошна му дават право на глас.

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото собрание должен е да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените акционери го подготвува комисијата за акции.

Пред почетокот на одржувањето на собранието, комисијата за акции во друштвото го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во Акционерската книга добиена од Централниот депозитар од хартии од вредност 48 часа пред одржувањето на седницата на собранието.

Пред почетокот на одржување на собранието списокот на пријавени акционери го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го верификува своето присуство на собранието. Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот со собранието и записничарот. По заверката на списокот претседавачот на собранието го констатира кворумот за работа . Акционерите кои ги претставуваат сопствените акции или нивните ополномоштени лица имаат право да учествуваат во расправата по точките од дневниот ред и да гласаат за се што собранието на акционери ќе предложи на усвојување или одобрување.

Член 66

На седница на собранието може да учествуваат и членовите на одборот на директори со право на учество во расправата и без право на глас.

Доколку членовите на одборот на директори се и сопственици на управувачки акции имаат право на глас сразмерно на сопствените акции.

Членовите на одборот на директори на Друштвото не можат да бидат ополномоштени лица за учество во работата на собранието.

Член 67

На почетокот на собранието се составува список на присатни акционери со право на глас во кој се наведува : името , односно фирмата и адресата, односно седиштето на акционерот , односно на ополномоштеното лице и бројот на акциите и бројот на гласовите кои припаѓаат на секој учесник во работата на собранието.

Списокот го изготвува комисијата за акции.

Списокот треба да биде потпишан од претседавачот на собранието и од записничарот. Списокот се доставува на увид на учесниците на собранието пред првото гласање и секој акционер, односно ополномоштено лице може да побара да му се даде копие од списокот .

Член 68

Една управувачка акција дава право на еден глас во собранието на друштвото. Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат

верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со правото на глас.

Ако на собранието не се обезбеди кворум за работа, собранието не може да почне со работа . За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано одржувањето на собранието кое што немало кворум за работа се закажува нов термин за одржување на собранието и се објавува на начин на кој што е објавено свикувањето на собранието .

Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува . Пред да се започне со работа на презакажаното собрание се пристапува кон верификација на присутните акционери , односно полномошници на акционери . По заверка на списокот претседавачот со собранието го констатира присуството односно кворумот за работа на собранието.

Собранието одлучува со мнозинство на гласови од присатните, односно од претставените управувачки акции на седницата на собранието .

Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство на акциите со право на глас преставени на собранието , освен ако со законот и статутот не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое што се донесуваат одлуките на собранието .

Одлуката за зголемување или намалување на основната главнина се донесува со мнозинство гласови кое не може да изнесува под 2/3 од акциите со право на глас преставени на собранието.

Одлуката за измена и дополнување на статутот се усвојува со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас преставени на собранието.

За именување на членовите на Одборот на директори , собранието донесува одлука со мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен за работа на собранието согласно законот.

За одлуката за отповикување на членовите на Одборот е потребно мнозинство гласови од акциите со право на глас преставени на собранието.

Собранието ја одобрува зделката со заинтересирана страна со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од мнозинството од претставените акции на собранието со право на глас .

Член 69

Со седницата на собранието претседава претседавач (во натамошниот текст: претседавач со собрание). Претседавачот со собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на собранието , а може да утврди и правила за водење на седницата на собранието. Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание. Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание кое што треба да биде одржано. За претседавачот со собранието може да биде избран секој акционер или лице кое што застапува акционер. За претседавач со собранието не може да избран член на Одборот на директори .

Член 70

Ако дојде до прекин на седница на собрание што започнало со работа , присутните акционери на седницата на собранието можат да одлучат собранието да продолжи со работа во време и место кое што се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на собранието , цц(продолжување на прекината седница па собранието). Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекилот . Ако дојде

до прекин на седница на собрание што започнало со работа, а собранието не донело одлука за продолжување со работа, во согласност со ставот 1 од овој член , претседавачот со собранието го определува времето и местото на продолжувањето на прекинатата седница на собранието .

Член 71

Гласањето на собранието го одредува претседавачот на собранието во согласност со Закон .

Член 72

Одлуките на собранието влегуваат во сила од денот на донесувањето , освен ако во одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила.

Член 73

Секој акционер односно ополномоштено лице може на собранието на Друштвото да бара да добие известување за состојбата на Друштвото ако таквото известување е во врска со точките на дневен ред на собранието.

Известувањето може да се ускрати само ако интересот на Друштвото или јавниот интерес се позначајни од интересот на акционерот кој бара известување .

Акционерот кому му е ускратено известувањето може да бара да биде известен согласно Закон.

Член 74

За работата на собранието се води записник кој содржи податоци за:

- фирмата и седиштето на друштвото;
- датумот , времето и местото на одржување на собранието;
- името на претседавачот, записничарот и имињата на членовите на комисијата за гласање , ако се избираат ;
- дневниот ред на собранието;
- бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот за работа;
- расправата водена на собранието ;
- значајните настани на собранието и поднесени предлози ;
- одлуките, бројот на гласови .

Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од денот на одржувањето на собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот на собранието, а го заверуваат заверувачите на записникот .

Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку 10 години.

Член 75

Собранието на акционери донесува и работи по деловник за работа на собрание на акционери .

5.3.4 Дивиденда

член 39

Правото на учество во распределбата на дивиденда е сразмерно на учеството на акциите во сопственост на секој имател на акции по исплатата на дивидендата на приоритетните акции. За начинот на исплата и висината на учеството во распределба на дивиденда , на предлог на одборот на директори, одлучува собранието на Друштвото. Исплатата на дивидендата не може да биде подоцна од 30 септември во тековната година во која се донесува Одлуката на собранието за исплата на дивиденда.

Доколку дивидендата не се исплати во рок утврден во претходниот став од овој член, по истекот на овој рок на износот на дивидендата која треба да им се исплати на акционерите се пресметува законска затезна камата до денот на исплатата на дивидендата. Начинот и постапката за исплата на дивиденда ќе се одредува со одлуката за исплата на дивиденда.

5.3.5 Откуп на сопствени акции

Чл.31 став 2 и 3 од Статутот

Друштвото може да купува сопствени акции само на основа на Одлука на Собранието на акционери и во согласност со Закон.


Купените акции во сопственост на Друштвото не може да изнесуваат повеќе од 10% од вкупниот број на акции.

5.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

Во периодот од 01.01.2010 до 18.04.2013 со акциите на Раде Кончар Апаратна Техника се тргувало на Македонската берза, на сегментот Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување. Акцијата беше вклучена и во пресметката на индексот на јавно поседувани друштва – МБИД. Во периодот распонот на цена се движеше од 2.000 денари за највисока постигната цена и 1.000 како најниска постигната цена. Бројот на акции кој е истргуван во периодот изнесува 47.039 обични акции. Со оглед дека во целиот период, се тргувало во 244 денови, просечната количина тргувани акции на ден изнесува 192,78 акции. Подолу може да се види графички приказ на движењето на цената и тргуваната количина.

Максимална цена	Минимална Цена	Број на денови со тргување	Вкупно истргувани акции	дневен обем на тргувани акции
2.000	1.000	244	47.039	192,78





6.Податоци за органите на управување на издавачот

6.1.Членови на Одборот на директори

Одбор на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е составен од 5(пет) члена од кои четири неизвршни и еден извршен член.

Моменталниот состав на одборот на директори:

1.Стојкова-Трајковска Јана – неизвршен член и Претседател на Одборот на директори избрана во Одборот како член од 20.04.2011 година

2.Лазаревски Татјана – Извршен член на Одборот на директори избрана во Одборот на директори од 20.04.2011 година

3.Јанчиќ Александар – неизвршен член во Одборот на директори, избран во Одборот на директори од 19.04.2008 година

4.Киријас Џалева Корина – неизвршен член во Одборот на директори, избрана во Одборот на директори од 28.05.2005

5.Ристески Пецо, неизвршен член (независен) во Одборот на директори избран во Одборот на директори од 22.05.2004 година

Деловната адреса на сите членови на Одборот на директори е во Скопје, на бул. 3-та Македонска бригада бб.

Помеѓу овие лица не постои поврзаност.

Состојба на акции кои ги поседува Одборот на Директори во АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје со состојба 31.12.2012г

Име и презиме	функција	Број на акции	Учество во вкупниот број акции (%)	Број на акции со право на глас	Учество во акциите со право на глас (%)
1. Стојкова Трајковска Јана	претседател	10.000	4,85%	8.524	4,303
2. Лазаревски Татјана	извршен директор	1.310	0.63%	1.310	0,661
3. Киријас Џалева Корина	неизвршен член	557	0,27%	557	0,281
4. Јанчиќ Александар	неизвршен член	6.840	3,32%	6.840	3,453
5. Ристески Пецо	неизвршен член	400	0,19%	400	0,202

Детални податоци за членовите од одборот на директори:

1.Стојкова Трајковска Јана – Претседател на одборот на директори

избрана како неизвршен член во Одборот од 20.04.2011 година, а на 22.05.2012 година е назначена за претседател на Одборот со Одлука на Одборот на директори бр. 02-56 од 22.05.2012.

Од декември 2003 до септември 2009 година работи во правната служба на Медиа принт Македонија ДОО-Скопје. Од септември 2009 година работи во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија во Кабинетот на Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања.

Од октомври 2006 година е Медијатор и член на Комората на медијатори на РМ. Од март 2011 е член на Управниот одбор на Здружението на правници на РМ. Родена е на 03.08.1978 година во Скопје, по струка е дипломиран правник со положен правосуден испит. Дипломирала на правниот факултет на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје и на истиот факултет се стекнала со право на научен степен Магистер на правни науки од областа на деловно право.

-Во последните 5 години немала, ниту сега има акции и удели во други друштва.

- Освен во Управниот Одбор на Здружението на правници на Република Македонија во изминатите 5 години не била, ниту е во моментот член на одбор на директори, односно на управен или надзорен одбор на други друштва.

-Не била член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка.

-Не и е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање.

-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа:

а) 8524 обични акции со право на глас, без ограничување

б) 1476 обични акции со ограничување (ограничено е право на глас и дивиденда со решение од КХВ бр. УП1 08-87 од 29.09.2011 кое не е правосилно), за кое ограничување не се согласила.

2.Лазаревски Татјана –Извршен директор

избрана во Одборот на директори како неизвршен член на 20.04.2011 година кога ја вршеше функцијата –Претседател на Одборот на директори. Од 22.05.2012 година ја врши функцијата –Извршен директор, назначена со Одлука на Одборот на директори бр.02-57 од 22.05.2012.

Има големо работно искуство на правна проблематика и тоа како раководител на правен и кадровски сектор во рамките на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје, пред нејзиниот избор во рамките на Одборот на директори. Своето работно искуство го има стекнато во Раде Кончар при што учествувала и дала допринос во трансформацијата на друштвото и изготвувањето на актите на друштвото, како и развивање на акционерството во Раде Кончар, со своето активно учество во припрема и организирање на акционерски собранија како и материјали на истите.

Член е на Здружението на правници на Република Македонија каде што е член на Надзорниот одбор и учествувала во основањето на Здружението на медијатори на РМ и ги завршила основните обуки од областа на медијацијата. Родена е на 27.03.1958 година, во Београд, по струка е дипломиран правник со положен правосуден испит.

-Во последните 5 години немала, ниту сега има акции и удели во други друштва.

-Освен во Надзорниот Одбор на Здружението на правници на Република Македонија, во изминатите 5 години не била, ниту е во моментот член на одбор на директори, односно на управен или надзорен одбор на други друштва .

-Не била член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка.

-Не и е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање.

-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа 1.310 обични акции со право на глас без ограничувања.

3.Јанчиќ Александар - неизвршен член на одборот

Член е на одборот од 19.04.2008 година. Тој е Управител во ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи-Скопје од април 2010 година.

Претходно бил комерцијален директор и Заменик управител во ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи-Скопје.

Практично поголемиот дел од своето работно искуство го поминал во менаџерско работење. Роден е на 01.04.1952 година во Приштина, а по струка е електро инженер.

-Малцински содружник е во ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи , како и во ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности.

--Не бил член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка.

-Не му е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање.

-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа 6.840 обични акции со право на глас без ограничувања. Други акции не поседува

4.Ристески Пецо – неизвршен член на Одборот (независен)

Член е на Одборот на директори од 2004 година. Од 2000-та година работи како Претседател на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија. Во периодот од 1993 до 2000 година работи како Претседател на регионалната синдикална организација на ССМ за регион Охрид. Во периодот од 1970 до 1993 година работи на работни места од референт до раководител во сектор за пратење и обезбедување на производство во Застава АГП-Охрид. Роден е на 08.08.1951 во с. Беранци-Битола, а по струка е дипломиран машински инженер.

Член е на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на РМ, а во изминатите 5 години не бил, ниту е во моментот член на одбор на директори, односно на управен или надзорен одбор на други друштва.

-Не бил член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка.

-Не му е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање.

-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа 400 обични акции со право на глас без ограничувања.

Не поседува други акции и удели.

5.Киријас Цалева Корина- неизвршен член на Одборот

Работи во Одборот на директори од 2005 година и тоа како Извршен директор, се до 22.05.2012 година, кога во Одборот е назначена за неизвршен член.

Претходно била вработена од Press Now Холандска фондација за подршка на медиумите на Балканот како преставник за Македонија во период од октомври 2001-јуни 2005.

Од февруари 1998-јануари 2001, работела како офис-менаџер во проектот ИБТЦ-УСАИД, за развој на сметководството и ревизија во РМ.

Периодот од септември 1997-февруари 1998 била вработена од Јапонската агенција за меѓународна соработка ЈИЦА, била Проект кординатор од Пристоп комуникации ДОО за проект на Светска банка-Промоција на приватизација на РМ преку агенцијата за трансформација на јавен капитал.

Родена е во Скопје на 09.09.1974 година. По струка е дипломиран филолог-професор по англиски јазик и втор јазик-шпански, а ги завршува постдипломските студии на универзитетот Американ колеџ во Скопје на полето на менаџмент.

--Во изминатите 5 години не била ниту е во моментот член на одбор на директори, односно на управен или надзорен одбор на други друштва, освен што била еден од управителите на ДООЕЛ Раде Кончар-Недвижности, како друштво основано од ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи како единствен основач, а кое во текот на 2012 година престана да постои со неговото присоединување кон основачот-ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи.

-Не била член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка.

-Не и е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање.

-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа 557 обични акции со право на глас без ограничувања.

-Поседува акции од: Комерцијална Банка-Скопје, Алкалоид-Скопје, Житолукс-Скопје, Охридска Банка-Скопје и Тутунска Банка-Скопје. Удели не поседува никаде.

Во делот на податоците за судир на интереси помеѓу одговорностите кои членовите на одборот ги имаат кај Издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности, не постои таков судир на интереси за ниеден член на Одборот на директори.

Не постои договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз основа на што било кое од лицата во Одборот на директори, било избрано за член на Одборот на директори.

Не постојат ограничувања на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје ги поседуваат во друштвото, во определен времемнски период, за што овие лица се согласиле.

7.Развојни перспективи

7.1 Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години;

По однос на развојните перспективи во деловното работење на Акционерското друштво со вклучување на основните претпоставки и процена на движењето на добивката во наредните 3 години наведуваме:

Основната заложба на Акционерското друштво ќе биде насочена кон:

-Приходи од издавање

Ставање на објектот - деловна зграда во сопственост на АД, во функција и приходување од изнајмување на деловен простор од истата, како и изнајдување на други начини за приходување од деловниот простор со реално отворање на нови можности за стопанисување со објектот.

-Остварување на приходи од капитална добивка и приходи од дивиденда од вложени средства во удели и хартии од вредност

Акционерското друштво ќе се стреми да остварува капитални добивки на Македонска берза, преку купопродажба на хартии од вредност и остварување на разлика во цена на хартиите од вредност во друштвата кои покажуваат ликвидност и сигурен пораст на

своите хартии, како и изнаоѓање на други начини за остварување на капитални добивки по однос на капиталот кој го поседува АД и има потенцијал за понатамошно искористување и оплодување. Сето ова ќе биде возможно доколку на Македонската Берза има позитивни раздвижувања во периодот кој доаѓа.

-Остварување на приходи по основ на поднесени тужби и заведени судски спорови.

По однос на остварување на приходи од поднесени тужби и заведени судски спорови, Акционерското друштво ќе се стреми да започнатите судски спорови се решаваат во најкус можен рок, без разлика дали се работи за спорови во кои АД е тужена страна или е тужител, а се со цел да се намалуваат судските и адвокатските трошоци по однос на истите предмети. Доколку акционерското друштво добие некој од спорите во кои има оштетно побарување, тоа секако ќе влијае на деловните резултати на друштвото, а воедно ќе биде дополнителен приход за АД кој ќе може понатаму да се оплодува. Тоа може да биде и основ за исплата на авансна дивиденда на акционерите за што собранието на акционери секоја година носи и одлука.

Политиката на Одборот на директори е да и во иднина со минимални трошоци успее да ја одржува ликвидноста на друштвото, да ја зголеми добивката со приходи од повеќе основи, а пред се редовно да ја сервисира дивидендата кон своите акционери. Доколку продолжи тенденцијата на неисплаќање на дивиденда на некои од друштвата во кои АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје има удели, тоа секако битно ќе влијае на сите акционери на АД во иднина, бидејќи основната цел на друштвото е пласираниот капитал во друштвата во Раде Кончар да се оплодува преку исплата на дивиденда од истите.

Меѓутоа, како заштита од ваквото однесување на одредени друштва (ДОО Сервис и ДООЕЛ РК-ТЕП), АД поведе спор за истапување како содружник од ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи, па со позитивен исход од овој спор, при што би се наплатил влогот од 33% од основната главнина на ова друштво, може да се очекува значително зголемување на потенцијалната и ликвидна моќ на АД, можност за распределба на поголема дивиденда,

Акционерското друштво ќе продолжи да ги поддржува иницијативите на друштвата во кои АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје има удели, за капитално поврзување со стратешки партнери од земјата и странство, а се со цел за подобрување на производните програми, производство и пласман на поголеми количини на производи и услуги. На ваков начин ќе се подобри позицијата на друштвата во склоп на Раде Кончар, ќе се внесат свежи и ликвидни средства, ќе се зголемат капацитетите на друштвата како и обемот на производство, што секако ќе придонесе за поголема афирмација на брендот Раде Кончар, како и јакнењето на акционерскиот капитал . .

7.2 Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години

Освен горенаведените ефекти од позитивен исход од правните спорови, со оглед на неповолното економско опкружување, проценките за движењето на нето добивката во наредните 3 години (2013,2014 и 2015 година) е дека ќе се движи на нивото од 2012 година т.е позитивен резултат од околу 4.000.000 денари годишно.

8. Ревидирани единечни и консолидирани финансиски извештаи и белешки кон ревидираните извештаи за 2011 и 2012 година

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
ЗА ДЕЛОВНАТА 2011 ГОДИНА НА
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ**

Струмица, Мај 2012 година

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА

До

Акционерите на РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Извештај за финансискиите извештаи

На Ваше барање ние извршивме економско-финансиска ревизија на приложените финансиски извештаи на РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје, кои што го вклучуваат Извештај за финансиската состојба заклучно со 31.12.2011. година, како и Извештај за сеопфатната добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за готовинските текови за годината која завршува тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансискиите извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е резултат на измама или грешка, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша обврска и одговорност е да изразиме мислење за финансиските извештаи врз основа на нашата ревизија. Економско-финансиската ревизија ја извршивме во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Економско-финансиската ревизија вклучува испитување врз основа на тестови на докази со кои се потврдуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизијата обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи ја претставуваат објективно, од сите значајни аспекти финансиската состојба на РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје под 31.12.2011. година, и резултатите на нејзиното работење и готовинските текови за годината која завршува со тој датум согласно Законските прописи на Република Македонија и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Не изразувајќи резерва во нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката број 19 кон финансиските извештаи. АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје се јавува во својство на тужител и тужен во повеќе судски спорови.

Судските спорови се во тек и конечната разврска по овие тужби за сега не може да се утврди, ниту пак е изразена резерва за било какви обврски кои можат да настанат по овој основ во овие финансиски извештаи.

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ"
Струмица
22.03. 2012 г.



Овластен ревизор
Стојанчо Коцев



РАДЕ КОНЧАР
АПАРАТНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ

**КОМПЛЕТЕН СЕТ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2011**

СОДРЖИНА:

- Извешта за финансиска состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештаи за промените во капиталот
- Извештаи за готовинските текови
- Белешки кон финансиските извештаи

Скопје, фебруари 2012 година



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА			
на 31.Декември 2011 и 2010 год			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31.Дек.2011	31.Дек.2010
А. Имот			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	10		-
Материјални средства (нето)	10	45.586	6.193
Финансиски вложувања		264.645	282.421
- Акумулирана амортизација		(339)	(305)
Непо долгорочни средства		309.892	288.309
<i>Обршни средства</i>			
Залихи	11		46
Вредносно усогласување и отстапување од плански цени			(46)
Побарувања од купувачи и поврзани субјекти	12	1.092	10.492
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите		(841)	
Други краткорочни побарувања	13	77	-
Финансиски вложувања		20.570	22.664
Парични средства	14	332	3.912
АВР			-
Вкупно обршни средства		21.230	37.068
Вкупно имот		331.122	325.377
Б. Капитал и резерви			
Запишан капитал (Акционерска главница)	15	275.385	275.385
Законски резерви и ревалоризациони		25.793	24.267
Акумулирана добивка		16.347	12.692
Нераспределена добивка за финансиската година		7.101	10.457
Загуба во тековната година (-)		-	-
Акумулирана загуба (-)		-	-
Вкупно капитал и резерви		324.626	322.801
В. Обврски			
Долгорочни финансиски обврски		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Обврски спрема добавувачите	16	841	37
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски спрема вработените	17	95	127
Останати тековни обврски		5.555	2.412
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки		-	-
Обврски по основ на учество во вложувањата	17	-	-
ПВР		5	-
Вкупно обврски		6.496	2.576
Вкупно капитал и обврски		331.122	325.377

С. Крстевска

Шеф на сметководство



Киријас Цалева

Извршен директор
Корина Киријас Цалева



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА			
За годините што завршуваат на на 31.Декември 2011 и 2010 год			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31-дек 2011	31-дек 2010
Приходи од продажба	4 и 5	8.833	8.773
Промени во вредноста на залихите			-
Материјал и енергија	6	135	94
Услуги		843	642
Бруто плати	7	1.053	884
Амортизација и вредносно усогласување		42	37
Други трошоци	8	4.353	4.105
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		-	-
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		6.426	5.762
Оперативна добивка (загуба)	9	2.407	3.011
Приходи од финансирање		4.914	7.599
Расходи од финансирање		-	(21)
Добивка (загуба) од финансирање		4.914	7.578
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување		7.321	10.589
Вкупна добивка пред оданочување		7.321	10.589
Данок од добивката	18	220	132
Нето добивка (загуба) за финансиската година		7.101	10.457
Останата сеопфатна добивка		-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредност на инструменти за хеџирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатната добивка на придружни друштва		-	-
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка		-	-
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		7.101	10.457
Сопствениците на матичното друштво		-	-
Неконтролирано учество		-	-
Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		7.101	10.457

C. Крстевска

Шеф на сметководство



Kirijac

Извршен директор
Корина Киријас Цалева



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ
на 31.Декември 2011 и 2010 год

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ

	(во 000 ден)	
	31.Дек.2011	31.Дек.2010
Зголемување на добивката	(3.356)	2.224
Побарувања од купувачите	10.241	142
Краткорочни финансиски вложувања		535
Останати побарувања	2.017	147
Активни временски разграничувања		-
Залихи		63
Обврски спрема добавувачи	804	(1.146)
Обврски за примени аванси		-
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски		-
Останати тековни обврски		-
Обврски спрема вработените	(32)	31
Други обврски	3.143	(1.724)
Пасивни временски разграничувања	5	-
Нето готовински одлив (прилив) од деловни активности	12.822	272
Долгорочни финансиски вложувања	17.776	338
Набавки или оттуѓување на основни средства	(39.359)	22
Нето готовински одлив (прилив) од инвестициони активности	(21.583)	360
Обврски по долгорочни кредити		-
Акционерски капитал		-
Резерви	1.526	1.236
Нераспоредена (акумулирана) добивка - неноминиран капитал	3.655	1.626
Нето готовински прилив (одлив) од финансиски активности	5.181	2.862
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(3.580)	3.494
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	3.912	418
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	332	3.912

C. Крстевска

Шеф на сметководство



Kirina

Извршен директор
Корина Киријас Цалева

РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

За годината што завршува на
на 31. Декември 2011 год.



(во 000 ден)

	Белешка	Запишан капитал	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка					Други резерви		Вкупно	Неконтинирано	Вкупно
			Акмул дивиденди	За годината	Преведуваче на странски работници	Ревалоризација на мат./немат. средства	Финансирани средства за продажба	Останати резерви	Законски	За сопствени акции				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
СОСТОЈБА НА 01.01.2011 ГОДИНА		275,385	12,692	10,457		43		8,655	15,569		322,801		322,801	
Извршени на извршени во претходен период														
Ефекти од промени на сметководствени политики														
Повторно прикажана состојба на 01.01.2011			3,613	(3,613)										
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година														
Добивка/загуба за финансиската година				7,101							7,101		7,101	
Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот														
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА														
Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите														
Изведуваче на резерви				(1,569)					1,569					
Дивиденди				(5,275)							(5,275)		(5,275)	
Откупени сопствени акции														
Продадени сопствени акции														
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ														
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2011		275,385	16,305	7,101		43		8,655	17,138		324,627		324,627	

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номиналната вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата е искажана одделно

С. Кирџас
Шеф на сметководство



Извршен директор
Корина Кирџас Цалева

РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

За годината што завршува на
на 31. Декември 2010 год.



(во 000 ден)

	Белешка	Запишан капитал	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка					Други резерви		Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Пренесување на Странички работи	Ревалоризација на мат./немат. средства	Финансиски средства за продажба	Останати резерви	Законски конвенции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
СОСТОЈБА НА 01.01.2010 ГОДИНА		275,385	19,298			43		8,655	14,334		317,715			
Исправки на грешки во претходен период														
Ефекти од промени на сметководствени политики														
Повторно прикажана состојба на 01.01.2010.														
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година				10,457							10,457			
Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот														
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА														
Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите														
Издвојување на резерви				(1,235)						1,235	-		-	
Дивиденди				(5,371)							(5,371)			
Одкупени сопствени акции														
Продадени сопствени акции														
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ														
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2010.		275,385	12,692	10,457		43		8,655	15,569		322,801		322,801	

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номинална вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата е искажана одделно.

C. Kirovskan
Шеф на сметководство



Kirovskan
Извршен директор
Корина Кирјас Далева

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 и 2010 ГОДИНА

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

АД Раде Кончар -Апаратна техника Скопје е запишано како Трговско друштво во трговски регистар - Скопје под Трег.бр.5064/99 од 26.05.1999 година, со рег.влошка бр.02.015011?-4-09-000 и извршено е усогласување на актите на друштвото со Законот за трговски друштва.

Според образец за Тековна состојба издадена од централен регистар на РМ, состојбата на акционерската книга со 31.12.2011 г. и белешка 15.1 кон финансиските извештаи вкупната главнина на АД изнесува 5.155.750 ЕВРА.

Вкупно издадени акции: 206.230 од кои платени акции - обични: 206.230 или 100% и број на иматели 806.

Номиналната вредност на една акција е 25 ЕВРА.

Статутот на АД Раде Кончар - Апаратна техника Скопје донесен од страна на Собранието на АД го регулира целокупното работење на друштвото почнувајќи од општите одредби за име на фирмата, седиште, времетраење, дејноста, внатрешната организација, застапувањето, средствата, органите на управување и сите други останати функции на работењето.

Органи на Друштвото

∞ Собрание на АД;

∞ Одбор на директори.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основа за подготовка

Финансиските извештаи изработени од страна на менаџерскиот тим се изготвени врз основа на МСС 1, МСФИ и македонските прописи кои ја одразуваат целокупната примена на Законот за Трговски друштва, а посебно поглавјата кои ја регулираат сметководствената материја и финансовото работење, како и другите позитивни законски прописи кои се однесуваат на примената на сметководствените принципи.

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на друштвото. Трансакциите се прикажани врз основа на метод на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена врз основа на принципот на континуитет т.е. фактот дека друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

Во рамките на пропишаните сметководствени политики субјектот конзистентно одлучува за истите во утврдениот пресметковен период.

Заради се поголемото барање на корисниците на финансиските извештаи за поквалитетни информации врз чија што основа ги донесуваат своите деловни одлуки освен основните финансиски извештаи се поголема примена имаат и задолжителните забелешки кон финансиските извештаи како и низа други барања за објавувања. Затоа финансиските извештаи онака како што се пропишани со нашите прописи не би можеле да ги задоволат потребите на широкиот круг на корисници. Посебна цел на нашите финансиски извештаи е известувањето за даночни потреби.

Скопје, Февруари 2012 година

- 6 -

Но со новиот правилник за водење на сметководство од 29 декември 2009 година, објавени се изменетите и ревидирани Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, кои треба да се применуваат при составување на финансиските извештаи за 2011 година. Позначајни измени во новиот МСС 1 во однос на претходната верзија е

Новиот комплетен сет на финансиски извештаи кој содржи;

- ∞ Извештај за финансиска состојба на крајот на периодот;
- ∞ Извештај за сеопфатна добивка;
- ∞ Извештај за промена во главнината;
- ∞ Извештај за готовинските текови за периодот;
- ∞ Белешки кон финансиските извештаи.

Основни сметководствени претпоставки според кој субјектот ги изготвува финансиските извештаи се:

- ∞ пресметковна основа во сметководството;
- ∞ континуитет;
- ∞ конзистентност.

2.2. Подготовки во услови на инфлација

При изготвување на годишната сметка за 2011 година и наредните години, не постои законска обврска за спроведување на задолжителна ревалоризација. Според МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, основно е почетното признавање како средство на недвижностите, постројките и опремата тие да се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од оштетување.

МСС 16, покрај основната постапка за почетно признавање на средствата дозволува и алтернативна постапка според која по почетната постапка средствата треба да се искажат по ревалоризиран износ кој претставува објективна вредност, а датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба од оштетувања.

Менаџментот е со убедување дека финансиските извештаи на друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ. Поради нискиот коефициент на пораст на цените на индустриските производи менаџерскиот тим не се определи да ја примени и алтернативната постапка.

2.3. Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2011 година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2010 година.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

При изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31.12.2011 година беа применети следните сметководствени политики:

3.1. Приходи од продажба

Приходите од учества на финансиски вложувања во неповрзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на

Скопје, февруари 2012 година

- 7 -

примателот на вложувањата и не постои значајна неизвесност за поврат на истите зголемени за дивидендата.

Приходите од останати вложувања и заеми во рамките на постојани средства со поврзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста врз постојаните средства се вложени кај примателот на вложувањето и не постои значајна неизвесност за поврат на истите со зголемена вредност.

3.2. Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка според девизниот курс на НБРМ на денот на трансакцијата.

3.3. Нематеријални средства

Нематеријалните средства во Извештајот за финансиската состојба не постојат.

3.4. Материјални средства

Опремата се евидентира по набавна вредност.

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување. Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки по номенклатура. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.5. Долгорочни вложувања

Долгорочните вложувања на АД се вложувања во долгорочни финансиски вложувања и вложувања во материјални средства (градежни објекти, опрема и др.).

Вложувањата во материјални средства (градежни објекти, опрема и др.) се вложувања настанати при трансформација на претходното претпријатие Раде Кончар во сегашното АД со вложувања во постоечките ДОО.

Долгорочните финансиски вложувања во акции и други хартии од вредност се вложувања во банкарски и други финансиски институции во земјата.

3.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи (за извршени услуги) и останатите побарувања се водат според номинална вредност намалена за исправката на побарувањата кои се сметаат за ненаплативи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.7. Залихи

Залихите во работењето на АД не се битен елемент за стварање на приходи и тие во Извештајот за финансиската состојба на крајот од годината се незначителни.

3.8. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти кој субјектот ги објавил во Извештајот за финансиската состојба вклучуваат готови пари во благајна (денарска) и депозитни парични средства на денарска жиро сметка и девизна сметка.

3.9. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентираат според номинална вредност.

3.10. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.11. Обврски за даноци

Даноките се пресметуваат и плаќат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот од добивка се пресметува по пропишена стапка 10%, само на непризнаените расходи согласно Законот за Данок на добивка.

3.12. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период.

Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.13. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2011 година се следниве:

Валута	31. Декември 2011	31. Декември 2010
1 УС\$	47.5346	46.3140
1 ЕМУ	61.5050	61.5050

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Приходи од услуги во земјата	1.855	2.031
Вкупно приходи од продажба	1.855	2.031

Скопје, февруари 2012 година

- 9 -

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Прих. од други деловни приходи	6.978	6.741
Приходи од отпишани побарувања наплатени		
Вкупно останати оперативни приходи	6.978	6.741

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Трошоци за сировини и материјали	135	94
Потрошен помошен материјал		
Вкупно трошоци за сировини и материјали	135	94

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Нето плати	700	589
Придонеси и даноци од плати	353	295
Други лични примања		-
Вкупно трошоци на вработените	1.053	884

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Амортизација	42	37
Набавна вредност и услуги	843	642
Останати трошоци од работењето	4.277	4.105
Вкупно останати оперативни расходи	5.162	4.784

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Приходи од камати и дивиденди	4.914	7.599
Расходи од камати	-	(21)
Позитивни курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Вкупно нето приходи - расходи од финансирање	4.914	7.578

10. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

Постојаните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2011	Земјиште	Згради	Опрема	Нематер. средства и вложувања	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 јануари 2011	5.798	-	395	282.421	288.614
Нови набавки во годината	-	39.374	27	-	39.401
Пренос од инвес.во тек	-	-	-	-	-
Расходи	-	-	(8)	(17.776)	(17.784)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2011	5.798	39.374	414	264.645	310.231
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2011	-		305		305
Амортизација за 2011	-	-	42		42
Расходи	-	-	(8)		(8)
Ревалоризација	-	-			
Салдо на 31 Декември 2011	-	-	339		339
Нејто сметководствена вредност на 01.01.2011	5.798	-	90	282.421	288.309
Нејто сметководствена вредност на 31.12.2011	5.798	39.374	75	264.645	309.892

11. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Материјали		-
Резервни делови		-
Ситен инв. и амбалажа на залиха	-	46
Недовршено производство		
Готови производи		
Намалено за исправка на сировини и готови производи	-	(46)
Стоки	-	
Дадени аванси	-	
Вкупно залихи	-	

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Побарувања од купувачи во земјата	251	10.492
Намалено за исправка на готови производи		-
Побарувања од купувачи во странство		-
Вкупно побарувања од купувачи	251	10.492

Скопје, февруари 2012 година

- 11 -

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Побарувања од работници	-	-
Други побарувања	-	-
Вкупно други побарувања	-	-

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Пари на денарски сметки и благајни и хартии од вредност	332	3.912
Пари во хартии од вредност	-	-
Вкупно парични средства	332	3.912

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар под Трег.бр.376/05 од 13.05.2007 година има заведено акционерски капитал во денарска противвредност во износ од 314.319.230 денари или 5.155.750 ЕВРА.

Законска резерва се формира по пат на издвојување на процент 15% од добивката согласно Статутот на друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. Декември 2011 година.

15.1. Состојба на акции

Состојбата на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

Редови на акции 2011	Во сповственост на на	Број на акции 01.01.2011	%	згол.	нам.	Состојба 31.12.2011	%
Обични акции	Физички лица Акционери	206.230	100%		-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%			206.230	100%
2010		01.01.2010	%	згол.	нам.	31.12.2010	%
Обични акции	Физички лица Акционери	206.230	100%	-	-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%	-		206.230	100%

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Добавувачи во земјата	841	37
Добавувачи во странство	-	-
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	841	37

Скопје, февруари 2012 година

- 12 -

17. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Краткорочни кредити во земјата	-	-
Комерцијална банка 9%		
Краткорочни кредити во странство		-
Останати обврски за даноци и социјално осигурување	95	127
Примени аванси		
Други обврски	5.555	2412
Вкупно други краткорочни обврски	5.650	2.539

18. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка на непризнаени расходи во износ од 220.074,00 денари пресметан по даночна основица според образец Даночен Биланс во согласност со законските прописи на Република Македонија.

19. Неизвесни настани

Во Акционерското друштво се водат неколку судски постапки кои во овој момент се со неизвесен исход, а кои би можеле да влијаат и да предизвикаат определени промени во поглед на приходи и трошоци.

Акционерското друштво ги води следните спорови во својство на тужител:

- Спор за истапување на АД како содружник од ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје во висина на основачкиот влог од 33% од септември 2011г.
- Спор за надомест на штета по член 241 од Законот за трговски друштва против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје согласно одлуката на Собрание на акционери бр. 02-57 од 01.07.2010г. од октомври 2010г.

Акционерското друштво ги води следните спорови во својство на тужена страна:

- Спор за надомест на штета од страна на тужителот Тодор Черепналковски по основ на менаџерски договор кој спор се води од 2003г.
- Спор за надомест на штета од страна на тужителот Антевски Аце на име награда како член на Одборот на директори за деловната 2009г., кој е заведен во 2011г.

С. Крстевска

Шеф на сметководство



Кирин

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Извршен директор,
Корина Киријас Цалева

Скопје, февруари 2012 година

- 13 -

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
ЗА ДЕЛОВНАТА 2012 ГОДИНА НА
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ**

Струмица, Мај 2013 година

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА

До

Акционерите на РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање ние извршивме економско-финансиска ревизија на приложените финансиски извештаи на РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје, кои што го вклучуваат Извештај за финансиската состојба заклучно со 31.12.2012. година, како и Извештај за сеопфатната добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за готовинските текови за годината која завршува тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е резултат на измама или грешка, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша обврска и одговорност е да изразиме мислење за финансиските извештаи врз основа на нашата ревизија. Економско-финансиската ревизија ја извршивме во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Економско-финансиската ревизија вклучува испитување врз основа на тестови на докази со кои се потврдуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизијата обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи ја претставуваат објективно, од сите значајни аспекти финансиската состојба на РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје под 31.12.2012. година, и резултатите на нејзиното работење и готовинските текови за годината која завршува со тој датум согласно Законските прописи на Република Македонија и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Не изразувајќи резерва во нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката број 19 кон финансиските извештаи. АД РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје се јавува во својство на тужител и тужен во повеќе судски спорови.

Судските спорови се во тек и конечната разврска по овие тужби за сега не може да се утврди, ниту пак е изразена резерва за било какви обврски кои можат да настанат по овој основ во овие финансиски извештаи.

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ"
Струмица
18.03. 2013 г.





**КОМПЛЕТЕН СЕТ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2012 ГОДИНА**

СОДРЖИНА:

- Извештај за финансиска состојба;
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промените во главнината;
- Извештај за готовинските текови;
- Белешки кон финансиските извештаи.

Скопје, Февруари 2013 година



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА			
За годините што завршуваат на			
на 31.Декември 2012. и 2011. година			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31. Дек. 2012.	31. Дек. 2011.
А. СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	10	-	-
Материјални средства (нето)	10	44.222	45.247
Финансиски вложувања	10	263.336	264.645
Нетековни средства- нето		307.558	309.892
Тековни средства			
Залихи	11	-	-
Побарувања од купувачи и поврзани субјекти	12	106	251
Други краткорочни побарувања	13	116	77
Финансиски вложувања	13	21.551	20.570
Парични средства	14	9	332
АВР		-	-
Вкупно тековни средства		21.782	21.230
ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА		329.340	331.122
Б. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Основна главнина	15	275.385	275.385
Законски резерви и ревалоризациони		26.900	25.793
Акумулирана добивка		17.327	16.347
Добивка за деловната година		3.592	7.101
Загуба за деловната година (-)		-	-
Пренесена загуба (-)		-	-
Вкупно главнина и резерви		323.204	324.626
В. ОБВРСКИ			
Долгорочни финансиски обврски		-	-
Краткорочни финансиски обврски	17	1.681	-
Обврски спрема добавувачите	16	820	841
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски спрема вработените	17	70	95
Останати тековни обврски		3.525	5.523
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки		35	32
Обврски по основ на учество во вложувањата	17	-	-
ПВР		5	5
Вкупно обврски		6.136	6.496
ВКУПНА ПАСИВА - ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		329.340	331.122

С. Крстевска

Шеф на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Лазаревски Татјана



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА			
За годините што завршуваат на			
на 31.Декември 2012. и 2011. година			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31. Дек. 2012.	31 .Дек. 2011.
Приходи од продажба	4 и 5	2.656	8.833
Промени во вредноста на залихите		-	-
Материјал и енергија	6	66	135
Услуги со карактер на материјални трошоци		628	843
Бруто плати	7	1.702	1.129
Амортизација и вредносно усогласување		1.025	42
Други трошоци	8	2.960	4.277
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		-	-
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		6.381	6.426
Оперативна добивка (загуба)	9	(3.725)	2.407
Приходи од финансирање		7.416	4.914
Расходи од финансирање		(56)	-
Добивка (загуба) од финансирање		7.360	4.914
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување		3.635	7.321
Вкупна добивка пред оданочување		3.635	7.321
Данок од добивката	18	43	220
Нето добивка (загуба) за финансиската година		3.592	7.101
Останата сеопфатна добивка		-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредност на инструменти за хеџирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатната добивка на придружни друштва		-	-
Данок на добивка на осиганата сеопфатна добивка		-	-
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		3.592	7.101
Сопствениците на матичното друштво		-	-
Неконтролирано учество		-	-
Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		3.592	7.101

С. Крстевска

Шеф на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Т. Лазаревски

Извршен директор
Лазаревски Татјана



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ		
ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ За годините што завршуваат на на 31.Декември 2012. и 2011. година		
	(во 000ден.)	
	31. Дек. 2012.	31. Дек. 2011.
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Нето добивка	3.592	7.101
Амортизација	1.025	42
Курсни разлики	-	-
Добивка од вложување	-	-
Расходи за камати	-	-
Побарувања од купувачите	145	10.241
Краткорочни финансиски вложувања	(981)	-
Останати побарувања	(39)	2.017
Активни временски разграничувања	-	-
Залихи	-	-
Обврски спрема добавувачи	(21)	804
Обврски за примени аванси	-	-
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	1.681	-
Останати тековни обврски	3	-
Обврски спрема вработените	(25)	(32)
Други обврски	(1.998)	3.143
Пасивни временски разграничувања	-	5
Нето готовински одлив (прилив) од деловни активности	3.382	23.321
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски вложувања	1.309	17.776
Набавки или оттуѓување на основни средства	-	(39.401)
Нето готовински одлив (прилив) од инвестициони активности	1.309	(21.625)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Акционерски капитал	-	-
Резерви	1.107	1.526
Нераспоредена (акумулирана) добивка - неноминиран капитал	(6.121)	(6.802)
Нето готовински прилив (одлив) од финансиски активности	(5.014)	(5.276)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(323)	(3.580)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	332	3.912
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	9	332

С. Крстевска

Шеф на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Т. Лазаревски

Извршен директор
Лазаревски Татјана

РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на
на 31. Декември 2012 година



(во 000 ден)

	Беле- шка	Основна главнина	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка				Други резерви		Вкупно	Неконт- роли- рано уче- ство	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Преведу- вање на Странски работења	Ревалори- зација на мат./немат. средства	Финансис- ки средства расположиви за продажба	Остата- ти ре- зерви	Законски	За сопст- вени акции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СОСТОЈБА НА 01.01.2012 ГОДИНА		275.385	23.406			42		8.655	17.138		324.626		324.626
Исправка на грешки во претходен период													
Ефекти од промени на сметководствени политики													
Повторно прикажана состојба на 01.01.2012		275.385	23.406			42		8.655	17.138		324.626		324.626
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година													
Добивка/загуба за финансиската година				3.592							3.592		3.592
Остатокот сеопфатна добивка/загуба за периодот													
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА				3.592							3.592		3.592
Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите													
Издвојување на резерви			(1.065)						1.065				
Дивиденди			(5.014)								(5.014)		(5.014)
Одкупени сопствени акции													
Продадени сопствени акции													
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ													
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2012		275.385	17.327	3.592		42		8.655	18.203		323.204		323.204

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номинална вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата се искажува одделно

Шеф на сметководство
Крстевска Николик Сузана



Извршен директор
Лазаревски Татјана

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 И 2011 ГОДИНА

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

АД Раде Кончар-Апаратна техника Скопје е запишано како Трговско друштво во трговски регистар - Скопје под Трег.бр.5064/99 од 26.05.1999 година, со рег.влошка бр.02.015011?-4-09-000 и извршено е усогласување на актите на друштвото со Законот за трговски друштва.

Според образец за Тековна состојба издадена од централен регистар на РМ, состојбата на акционерската книга со 31.12.2012 г. и белешка 15.1 кон финансиските извештаи вкупната главнина на АД изнесува 5.155.750 ЕВРА. Вкупно издадени акции: 206.230 од кои платени акции - обични: 206.230 или 100% и број на иматели 738.

Номиналната вредност на една акција е 25 ЕВРА.

Статутот на АД Раде Кончар - Апаратна техника Скопје донесен од страна на Собранието на АД го регулира целокупното работење на друштвото почнувајќи од општите одредби за име на фирмата, седиште, времетраење, дејноста, внатрешната организација, застапувањето, средствата, органите на управување и сите други останати функции на работењето.

Органи на Друштвото

- Собрание на АД;
- Одбор на директори.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основа за подготовка

Финансиските извештаи изработени од страна на менаџерскиот тим се изготвени врз основа на МСС 1, МСФИ и македонските прописи кои ја одразуваат целокупната примена на Законот за Трговски друштва, а посебно поглавјата кои ја регулираат сметководствената материја и финансовото работење, како и другите позитивни законски прописи кои се однесуваат на примената на сметководствените принципи.

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на друштвото. Трансакциите се прикажани врз основа на метод на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена врз основа на принципот на континуитет т.е. фактот дека друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

Во рамките на пропишаните сметководствени политики субјектот конзистентно одлучува за истите во утврдениот пресметковен период.

Заради се поголемото барање на корисниците на финансиските извештаи за поквалитетни информации врз чија што основа ги донесуваат своите деловни одлуки освен основните финансиски извештаи се поголема примена имаат и задолжителните забелешки кон финансиските извештаи како и низа други барања за објавувања.

Затоа финансиските извештаи онака како што се пропишани со нашите прописи не би можеле да ги задоволат потребите на широкиот круг на корисници. Посебна цел на нашите финансиски извештаи е известувањето за даночни потреби.

Но со новиот правилник за водење на сметководство од 29 декември 2009 година, објавени се изменетите и ревидирани Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, кои треба да се применуваат при составување на финансиските извештаи за 2012 година.

Новиот комплетен сет на финансиски извештаи содржи:

- Извештај за финансиска состојба;
- Извештај за сеопфатна добивка;
- Извештај за промена во главнината;
- Извештај за готовинските текови и
- Белешки кон финансиските извештаи.

Основни сметководствени претпоставки според кој субјектот ги изготвува финансиските извештаи се:

- пресметковна основа во сметководството;
- континуитет;
- конзистентност.

2.2. Подготовки во услови на инфлација

При изготвување на годишната сметка за 2012 година и наредните години, не постои законска обврска за спроведување на задолжителна ревалоризација. Според МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, основно е почетното признавање како средство на недвижностите, постројките и опремата тие да се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од оштетување.

МСС 16, покрај основната постапка за почетно признавање на средствата дозволува и алтернативна постапка според која по почетната постапка средствата треба да се искажат по ревалоризиран износ кој претставува објективна вредност, а датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба од оштетувања.

Менаџментот е со убедување дека финансиските извештаи на друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ.

2.3. Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2012. година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2011. година.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

При изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31.12.2012. година беа применети следните сметководствени политики.

3.1. Приходи од продажба

Приходите од учества на финансиски вложувања во неповрзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на примателот на вложувањата и не постои значајна неизвесност за поврат на истите зголемени за дивидендата.

Приходите од останати вложувања и заеми во рамките на постојани средства со поврзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста врз постојаните средства се вложени кај примателот на вложувањето и не постои значајна неизвесност за поврат на истите со зголемена вредност.

3.2. Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка според девизниот курс на НБРМ на денот на трансакцијата.

3.3. Нематеријални средства

Нематеријалните средства во Извештајот за финансиската состојба не постојат.

3.4. Материјални средства

Опремата се евидентира по набавна вредност.

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување. Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки по номенклатура. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.5. Долгорочни вложувања

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците за камати ако се купат на кредит. Акциите и уделите се водат според метод на трошокот на вложување.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување) се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена).

Непазарните хартии од вредност (расположиви за продажба) се мерат според проценета објективна вредност. Добивката или загуба на финансиското средство расположиво за продажба се вклучува во нето добивката или загубата за периодот за кој се јавува.

Останатите долгорочни вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договорот.

Долгорочните вложувања на АД се вложувања во долгорочни финансиски вложувања и вложувања во материјални средства (градежни објекти, опрема и др.).

Вложувањата во материјални средства (градежни објекти, опрема и др.) се вложувања настанати при трансформација на претходното претпријатие Раде Кончар во сегашното АД со вложувања во постоечките ДОО.

Долгорочните финансиски вложувања во акции и други хартии од вредност се вложувања во банкарски и други финансиски институции во земјата.

3.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи (за извршени услуги) и останатите побарувања се водат според номинална вредност намалена за исправката на побарувањата кои се сметаат за ненаплативи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.7. Залихи

Залихите во работењето на АД не се битен елемент за стварање на приходи и тие во Извештајот за финансиската состојба на крајот од годината се незначителни.

3.8. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти кој субјектот ги објавил во Извештајот за финансиската состојба вклучуваат готови пари во благајна (денарска) и депозитни парични средства на денарска жиро сметка и девизна сметка.

3.9. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентираат според номинална вредност.

3.10. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.11. Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и плаќат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот од добивка се пресметува по пропишена стапка 10%, само на непризнаените расходи согласно Законот за Данок на добивка.

3.12. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период.

Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.13. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2012 година се следниве:

Валута	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
1 УС \$	46.3591	47.5346
1 ЕМУ	61.5000	61.5050

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Приходи од продажба во земјата	2.265	1.855
Вкупно приходи од продажба	2.265	1.855

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Прих. од други деловни приходи	391	6.978
Приходи од отпишани побарувања -наплатени	-	-
Вкупно останати оперативни приходи	391	6.978

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Трошоци за сировини и материјали	66	135
Потрошен помошен материјал	-	-
Вкупно трошоци за сировини и материјали	66	135

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Нето плати	1.180	700
Придонеси и даноци од плати	474	353
Други лични примања	48	76
Вкупно трошоци на вработените	1702	1.129

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Амортизација	1.025	42
Набавна вредност на продадени стоки и услуги	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	628	843
Останати трошоци од работењето	2.960	4.277
Вкупно останати оперативни расходи	4.613	5.162

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Приходи од камати и дивиденди	7.415	4.914
Расходи од камати	(55)	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Вкупно нето приходи - расходи од финансирање	7.360	4.914

10. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2012	Земјинште	Згради	Опрема	Нематер. средва и вложувања	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 јануари 2012	5.798	39.374	414	264.645	310.231
Нови набавки во годината	-	-	-	-	-
Пренос од инвес.во тек	-	-	-	-	-
Расходи	-	-	21	1.309	1.330
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2012	5.798	39.374	393	263.336	308.901
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2012	-	-	339	-	339
Амортизација за 2012	-	984	41	-	1.025
Расходи	-	-	21	-	21
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2012	-	984	359	-	1.343
Нето сметководствена вредност на 01.01.2012	5.798	39.374	75	264.645	309.892
Нето сметководствена вредност на 31.12.2012	5.798	38.390	34	263.336	307.558

11. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Материјали	-	-
Резервни делови	-	-
Ситен инв. и амбалажа на залиха	-	-
Недовршено производство	-	-
Готови производи	-	-
Намалено за исправка на сировини и готови производи	-	-
Стоки	-	-
Дадени аванси	-	-
Вкупно залихи	-	-

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Побарувања од купувачи во земјата	917	1.092
Намалено за исправка на готови производи	(841)	(841)
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи	106	251

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	21.551	20.570
Други побарувања	116	77
Вкупно други побарувања	21.667	20.647

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Пари на денарски сметки и благајни	9	332
Пари во хартии од вредност	-	-
Вкупно парични средства	9	332

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар под Трег.бр.376/05 од 13.05.2007 година има заведено акционерски капитал во денарска противвредност во износ од 314.319.230 денари или 5.155.750 ЕВРА.

Законска резерва се формира по пат на издвојување на процент 15% од добивката согласно Статутот на друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. Декември 2012.година.

15.1. Состојба на акции

Состојбата на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

Редови на акции 2012	Во сопственост на	Број на акции 01.01.2012.	%	згол.	нам.	Состојба 31.12.2012.	%
Обични акции	Физички лица Акционери	206.230	100%	-	-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%	-	-	206.230	100%
2011		01.01.2011	%	Згол.	Нам.	31.12.2011.	%
Обични акции	Физички лица Акционери	206.230	100%	-	-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%	-	-	206.230	100%

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Добавувачи во земјата	820	841
Добавувачи во странство	-	-
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	820	841

17. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31.Декември 2012.	31.Декември 2011.
Краткорочни кредити во земјата	1.681	-
Краткорочни кредити во странство	-	-
Останати обврски за даноци и социјално осигурување	70	95
Примени аванси	-	-
Други обврски	3.560	5.555
ПВР	5	5
Вкупно други краткорочни обврски	5.316	5.655

18. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка на непризнаени расходи во износ од 42.998,00 денари пресметан по даночна основица според образец Даночен Биланс во согласност со законските прописи на Република Македонија.

19. Неизвесни настани

Во Акционерското друштвото се водат неколку судски постапки кои во овој момент се со неизвесен исход, а кои би можеле да влијаат и да предизвикаат определени промени во поглед на приходи и трошоци.

Акционерското друштво ги води следните спорови во својство на тужител:

- Спор за истапување на АД како содружник од ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје во висина на основачкиот влог од 33% од септември 2011г.
- Спор за надомест на штета по член 241 од Законот за трговски друштва против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје согласно одлуката на Собрание на акционери бр. 02-57 од 01.07.2010г. од октомври 2010г.
- Спор за поништување на одлуки од Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи за откуп на акции од АД Раде Кончар-Апаратна техника поведен во месец декември 2012.

Против Акционерското друштво се водат следните спорови :

- Спор за надомест на штета од страна на тужителот Тодор Черепналкоски од 2008 година
- Спор за надомест на штета од страна на тужителот Антевски Аце на име награда како член на Одборот на директори за деловната 2009г., кој е заведен во 2011г.
- Спор поведен во 2011 година од ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи за поништување на одлука од Собрание на акционери за консолидирана годишна сметка
- Поведен Предлог од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ во текот на 2012 година, за утврдување на постоење односно непостоење на преовладувачко учество на АД во ДОО Раде Кончар- Сервис.

С. Крстевска

Шеф на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Т. Лазаревски

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Извршен директор
Лазаревски Татјана

18. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состјат од следното во 000 денари

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Долгорочни заеми и кредити	51.647	57.609
Вкупно:	51.647	57.609

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ 851.913.00 денари по стапка 10% на непризнаени расходи во согласност со законските прописи на Република Македонија за сите друштва во консолидација..

С. Крстевска

Раководител на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Корина Киријас Цалева

Извршен директор
Корина Киријас Цалева



Скопје, Март, 2012

- 14 -

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА РЕВИЗИЈА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ ЗА ДЕЛОВНАТА 2011 ГОДИНА
НА РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ**

Струмица, Мај 2012 година

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА

До

Акционерите на РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Извештај за финансискиџе извештаи

На Ваше барање ние извршивме економско-финансиска ревизија на приложените Консолидирани финансиски извештаи РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ, кои што го вклучуваат Консолидиран Извештај за финансиската состојба заклучно со 31.12.2011 година, како и Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка, Консолидиран Извештај за промени во главнината и Консолидиран Извештај за готовинските текови за годината која завршува тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноси на менаџментот за финансискиџе извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е резултат на измама или грешка, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорноси на ревизорот

Наша обврска и одговорност е да изразиме мислење за финансиските извештаи врз основа на нашата ревизија. Економско-финансиската ревизија ја извршивме во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Економско-финансиската ревизија вклучува испитување врз основа на тестови на докази со кои се потврдуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизијата обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење Консолидираните финансиските извештаи ја претставуваат објективно, од сите значајни аспекти финансиската состојба на РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје под 31.12.2011. година, и резултатите на нејзиното работење и готовинските текови за годината која завршува со тој датум согласно Законските прописи на Република Македонија и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Не изразувајќи резерва во нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката број 20 кон консолидираните финансиските извештаи. АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје се јавува во својство на тужител и тужен во повеќе судски спорови.

Судските спорови се во тек и конечната разврска по овие тужби за сега не може да се утврди, ниту пак е изразена резерва за било какви обврски кои можат да настанат по овој основ во овие финансиски извештаи.

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ"
Струмица
22. 03. 2012 г.





РАДЕ КОНЧАР
АПАРАТНА ТЕХНИКА • СКОПЈЕ

**КОМПЛЕТЕН СЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2011**

СОДРЖИНА:

- Консолидиран извештај за финансиска состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка
- Консолидиран Извештај за промените во главнината
- Консолидиран Извештај за готовинските текови
- Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи

Скопје, март 2012 година



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА			
на 31. Декември 2011 и 2010 год			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31. Дек.2011	31. Дек.2010
А. Имот			
<i>Долгорочни средсџва</i>			
Нематеријални средства	10		-
Материјални средства	10	1.408.817	1.347.428
Финансиски вложувања		86.542	106.009
Акумулирана амортизација		(1.190.583)	(1.173.837)
Нејшо долгорочни средсџва		304.776	279.600
<i>Обрџни средсџва</i>			
Залихи	11	137.247	131.271
Вредносно усогласување и отстапување од плански цени		(6.682)	(6.300)
Побарувања од купувачи	12	35.354	48.956
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите			
Други краткорочни побарувања	13	7.678	30.728
Финансиски вложувања		20.570	22.737
Парични средства	14	3.710	8.958
АВР		10	86
Вкупно обрџни средсџва		197.887	236.436
Вкупно имот		502.663	516.036
Б. Капитал и резерви			
Запишан капитал (Акционерска главница)	15	256.625	256.297
Законски резерви (и ревалоризациони резерви)		109.733	105.416
Акумулирана добивка		22.818	16.166
Нераспределена добивка за финансиската година		27.143	23.566
Загуба во тековната година (-)			
Акумулирана загуба (-)			
Вкупно капитал и резерви		416.319	401.445
В. Обврски			
Долгорочни финансиски обврски	18	51.648	57.609
Краткорочни финансиски обврски		2.608	4.147
Обврски спрема добавувачите	16	16.784	23.846
Обврски за аванси, депозити и кауции	17	1.958	17.203
Обврски спрема вработените	17	3.965	4.830
Останати тековни обврски		3.397	414
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	17	2.265	2.850
Обврски по основ на учество во резултатот	17	3.707	3.653
ПВР		12	39
Вкупно обврски		86.344	114.591
Вкупно капитал и обврски		502.663	516.036

С. Крстевска
Раководител на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Корина Киријас Цалева
Извршен директор
Корина Киријас Цалева



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА			
За годините што завршуваат на			
на 31.Декември 2011 и 2010 год			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31-дек 2011	31-дек 2010
Приходи од продажба	4 и 5	250.769	298.135
Промени во вредноста на залихите		-6.361	-4.797
Материјал и енергија	6	101.303	135.724
Услуги		12.706	14.482
Бруто плати	7	67.590	79.177
Амортизација и вредносно усогласување		19.815	18.628
Други трошоци	8	19.122	22.663
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		12.484	14.217
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		226.659	280.094
Оперијативна добивка (загуба)	9	24.110	18.041
Приходи од финансирање		7.740	9.122
Расходи од финансирање		3.855	2.909
Добивка (загуба) од финансирање		3.885	6.213
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување		27.995	24.254
Вкупна добивка пред оданочување		27.955	24.254
Данок од добивката	18	852	689
Нето добивка (загуба) за финансиската година		27.143	23.565
Останата сеопфатна добивка			
Добивка од ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредност на инструменти за хеџирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва		-	-
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка		-	-
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		27.143	23.565
Сопствениците на матичното друштво			
Неконтролирано учество			
Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		27.143	23.565

C. Крстевска

Раководител на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Kirija

Извршен директор
Корина Киријас Цалева



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ		
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИ ТЕК		
За годината што завршува на 31.декември 2011и 2010 година		
	(во 000 ден)	
	31.дек.2011	31.Дек.2010
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Зголемување на нето добивката	3.577	6.228
Побарувања од купувачите	13.602	575
Краткорочни финансиски вложувања	2.167	662
Останати побарувања	23.050	1.427
Активни временски разграничувања	76	(10)
Залихи	(5.594)	(32.345)
Обврски спрема добавувачи	(7.062)	
Обврски за примени аванси	(15.245)	16.709
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	(1.539)	(2.890)
Останати тековни обврски		
Обврски спрема вработените	(865)	5.054
Други обврски	2.451	(1.580)
Пасивни временски разграничувања	(27)	(6)
Нејто готовински прилив (одлив) од деловни активности	14.591	(6.176)
Долгорочни финансиски вложувања	19.468	(8.494)
Набавки (оттуѓување) на основни средства	(44.643)	314
Нејто готовински одлив (прилив) од инвестициони активности	(25.175)	(8.180)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	(5.961)	14.953
Акционерски капитал	328	230
Резерви	4.317	1.850
Нераспоредена добивка - неноминиран капитал	6.652	3.902
Намалување на акумулираната загуба		
Нејто готовински прилив(одлив) од деловни активности	5.336	20.935
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(5.248)	6.579
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	8.958	2.379
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	3.710	8.958

С. Крстевска
 Раководител на сметководство
 Крстевска Николиќ Сузана



К. Киријас
 Извршен директор
 Корина Киријас Цалева

РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

За годината што завршува на
на 31. Декември 2011 год.

(во 000 ден)

	Белешка	Запишан капитал	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка					Други резерви		Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Преведување на странски работена	Ревалоризација на мат.немат. средства	Финансиски средства за продажба	Останати резерви	Законски	За сопствени акции				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
СОСТОЈБА НА 01.01.2011ГОДИНА		256.297	39.732			11.882		49.633	43.902		401.446		401.446	
Исправки на грешки во претходен период														
Ефекти од промени на сметководствени политики														
Повторно прикажана состојба на 01.01.2011														
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година														
Добивка/загуба за финансиската година				27.143							27.143		27.143	
Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот														
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА														
Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите														
Издвојување на резерви				(4.316)				2.076	2.240		-			
Дивиденди				(12.598)							(12.598)		(12.598)	
Општити сопствени акции		328									328		328	
Продадени сопствени акции														
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ														
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2011		256.625	22.818	27.143		11.882		51.709	46.142		416.319		416.319	

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секкаш искажан во номиналната вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата е искажана одделно.

Раководител на сметководство
Крстевска Николин Сузана



Извршен директор
Корина Керијас Цаев



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ
 КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
 За годината што завршува на

на 31. Декември 2010 год.

(во 000 ден)

1	2	3	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка				Други резерви		Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Преведување на странски работна	Резерви за мат/негат. средства	Финансирани средства за продажба	Останати резерви	Законски	За сопствени акции			
СОСТОЈБА НА 01.01.2010 ГОДИНА		256,067	29,601			11,882	49,632		42,053		389,235		389,235
Изгуби на трети во претходен период													
Ефекти од промени на сметководствени политики													
Повторно прикажана состојба на 01.01.2010.													
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година													
Добивка/загуба за финансиската година				23,566							23,566		23,566
Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот													
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА													
Трансакции со акционерите признаени во календарот и резервите													
Издвојување на резерви													
Дивиденди			(11,585)								(11,585)		(11,585)
Откупени сопствени акции			(1,850)										
Продадени сопствени акции		230							1,850		230		
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ													
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2010.		256,297	16,166	23,566		11,882	49,632		43,903		401,446		401,446

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номинална вредност на зајиданиот капитал, ревидирацијата е искажана одделно.

С. Крстевска
 Раководител на сметководство
 Крстевска Николет Сузана



Д. Крстевска
 Извршен директор
 Корина Крстевска Цалева



**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА И 2010 ГОДИНА**

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

АД Раде Кончар - Апаратна техника Скопје е запишано како Трговско друштво во трговски регистар - Скопје под трг.бр.5064/99 од 26.05.1999 година, со рег.влошка бр.02.015011-4-09-000 и извршено е усогласување на актите на друштвото со Законот за трговски друштва.

Според образец за Тековна состојба издадена од Централен Регистар на РМ, состојбата на акционерската книга со 31.12.2011 година и белешка 15.1 кон Консолидираните финансиски извештаи вкупната главнина на АД изнесува 5.155.750 ЕВРА.

Вкупно издадени акции: 206.230 од кои платени акции - обични: 206.230 или 100% и број на иматели 806

Номиналната вредност на една акција е 25 ЕВРА.

Статутот на АД Раде Кончар - Апаратна техника Скопје донесен од страна на Собранието на АД го регулира целокупното работење на друштвото почнувајќи од општите одредби за име на фирмата, седиште, времетраење, дејноста, внатрешната организација, застапувањето, средствата, органите на управување и сите други останати функции на работењето.

Нјависоки органи на управување се

- ∞ Собрание на АД;
- ∞ Одбор на директори.

**2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

2.1. Основа за подготовка

Консолидираните финансиски извештаи изработени од страна на менаџерскиот тим (Одборот на директори) се изготвени врз основа на МСС, МСФИ и македонските прописи кои ја одразуваат целокупната примена на Законот за Трговски друштва, а посебно поглавјата кои ја регулираат сметководствената материја и финансовото работење, како и другите позитивни законски прописи кои се однесуваат на примената на сметководствените принципи.

Овие консолидирани финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на друштвото. Трансакциите се прикажани врз основа на метод на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена врз основа на принципот на континуитет т.е. фактот дека друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

Во рамките на пропишаните сметководствени политики субјектот конзистентно одлучува за истите во утврдениот пресметковен период.

Заради се поголемото барање на корисниците на консолидираните финансиските извештаи за поквалитетни информации врз чија што основа ги донесуваат своите деловни одлуки освен основните консолидирани финансиски извештаи се поголема примена имаат и задолжителните забелешки кон консолидираните финансиски извештаи како и низа други барања за објавувања. Затоа консолидираните финансиските извештаи онака како што се пропишани со нашите прописи не би можеле да ги задоволат потребите на широкиот круг на корисници. Посебна цел на нашите консолидирани финансиски извештаи е известувањето за даночни потреби. Но со новиот правилник за водење на сметководство од 29 декември 2009 година објавени се изменетите и ревидирани Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, кои треба да се применуваат при составување на финансиските извештаи за 2011 година. Позначајни измени во новиот МСС 1 во однос на претходната верзија е новиот комплетен сет на финансиски извештаи кој содржи:

- ∞ Консолидиран извештај за финансиска состојба;
- ∞ Консолидиран извештај за сеопфатна добивка ;
- ∞ Консолидиран извештај за промена во главнината;
- ∞ Консолидиран извештај за готовинските текови и
- ∞ Консолидирани белешки кон финансиските извештаи

Основни сметководствени претпоставки според кој субјектот ги изготвува консолидираните финансиски извештаи се:

- ∞ пресметковна основа во сметководството;
- ∞ континуитет;
- ∞ конзистентност.

2.2. Подготовки во услови на инфлација

При изготвување на годишната сметка за 2011 година и наредните години, не постои законска обврска за спроведување на задолжителна ревалоризација. Според МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, основно е почетното признавање како средство на недвижностите, постројките и опремата тие да се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од оштетување.

МСС 16, покрај основната постапка за почетно признавање на средствата дозволува и алтернативна постапка според која по почетната постапка средствата треба да се искажат по ревалоризиран износ кој претставува објективна вредност, а датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба од оштетувања.

Менаџментот (Одборот на директори) е со убедување дека Консолидираните финансиски извештаи на друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ. Иако коефициентот на пораст на цените на индустриските производи беше низок раководството се определи да ја примени алтернативната постапка.

2.3 СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Консолидираните Финансиски извештаи за 2011 година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2011 година.

Скопје, Мај, 2012

- 7 -

НАПОМЕНА:

Консолидирани финансиски извештаи за 2011 ги содржат следниве друштва од Холдингот Раде Кончар-Скопје и тоа:

- АД Раде Кончар -Апаратна техника
- Раде Кончар -Контактори и релеи
- Раде Кончар-Зеднички дејности

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

При изготвувањето на Консолидираниите финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31.12.2011 година беа применети следните сметководствени политики:

3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од услуги се признаваат во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка до степенот на завршеност на услугите на денот на извештајот, а тој се одредува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на готовите производи не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот. Приходите од учества на финансиски вложувања во неповрзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на примателот на вложувањата и не постои значајна неизвесност за поврат на истите зголемени за дивидендата. Приходите од останати вложувања и заеми во рамките на постојани средства со поврзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста врз постојаните средства се вложени кај примателот на вложувањето и не постои значајна неизвесност за поврат на истите со зголемена вредност.

3.2. Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка според девизниот курс на НБРМ на денот на трансакцијата.

3.3. Нематеријални средства

Нематеријални средства во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не постојат.

3.4. Материјални средства

Опремата се евидентира по набавна вредност.

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото.

Скопје, Март, 2012

- 8 -

Сите други издатоци се признаваат како трошок во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки по номенклатура.

Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.5. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи и останатите побарувања се водат според номинална вредност намалена за исправката на побарувањата кои се сметаат за ненаплативи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.6. Залихи

Набавките на сировини и материјали во почетокот се евидентираат по набавни цени, такашто во текот на годината се издаваат по плански цени, а на крајот од годината се врши нивна проценка и сведување на просечни цени преку корективната сметка 319. Ситниот инвентар се евидентира по набавни цени, а при пуштање во употреба се отпишува 100%.

Производството во тек се евидентира по плански цени на чинење, а на крајот од годината (31.12.2011 г.) се проценува врз основа на работни налози кои се составени од (требување, работни листи и пресметки за општи трошоци на работење).

Готовите производи се евидентираат по плански цени, а на крајот на пресметковниот период се врши нивно вреднување (усогласување) по стварни цени преку корективната сметка 639.Трговските стоки се водат по продажни цени.

3.7. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти кој субјектот ги објавил во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба вклучуваат готови пари во благајна (денарска и девизна) и депозитни парични средства на денарска жиро сметка и девизна сметка.

3.8. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентираат според номинална вредност.

3.9. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.10. Обврски за даноци

Даноките се пресметуваат и плаќат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот од добивка се пресметува по пропишена стапка 10%, на непризнасни расходи според Законот за данок на добивка.

3.11. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период.

Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.12. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во консолидираниот финансиски извештај за годината што завршува на 31.12.2010 година се:

Валута	31. Декември 2011	31. Декември 2010
1 УС \$	47.5346	46.3140
1 ЕМУ	61.5050	61.5050

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Приходи од продажба во земјата	95.581	101.754
Приходи од продажба во странство	144.133	186.806
Други приходи од продажба		
Вкупно приходи од продажба	239.714	288.560

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Прих. од други деловни приходи (група 77)	11.055	9.575
Приходи од наплатени		
отпишани побарувања		
Вкупно останати оперативни приходи	11.055	9.575

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Трошоци за сировини и материјали	101.303	135.724
Потрошен помошен материјал		
Вкупно трошоци за сировини и материјали	101.303	135.724

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Нето плати	46.519	54.871
Придонеси и даноци од плати	21.071	24.306
Други лични примања		
Вкупно трошоци на вработените	67.590	79.177

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Амортизација	19.815	18.628
Вредносно усогласување		
Набавна вредност и услуги	25.190	28.699
Останати трошоци од работењето	19.122	22.663
Вкупно оперативни расходи	64.127	69.990

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Приходи од камати и дивиденди	7.572	8.484
Расходи од камати	(2.723)	(1.515)
Позитивни курсни разлики	168	638
Негативни курсни разлики	(1132)	(1.394)
Вкупно нето приходи - расходи од финансирање	3.885	6.213

10. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

Постојаните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2011	Земјиште	Згради	Опрема	Нем. средства и вложувања	Вкупно
Набавна вредност	5.798	475.874	865.755	106.009	1.453.436
Нови набавки во годината		54.633	9.826		64.459
Пренос од инвентар во тек					
Расходи			(3.069)	(19.467)	(22.536)
Ревалоризација					
Салдо на 31 Декември 2011	5.798	530.507	872.512	86.542	1.495.359
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2011		380.215	793.622		1.173.837
Амортизација за 2011		4.550	15.265		19.815
Расходи			(3.069)		(3.069)
Ревалоризација					
Салдо на 31 Декември 2011	5.798	384.765	805.818		1.190.583
Нето сметководствена вредност на 01.01.2011	5.798	95.659	72.133	106.009	279.600
Нето сметководствена вредност на 31.12.2011	5.798	145.442	66.694	86.542	304.776

Скопје, Мај, 2012

- 11 -

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Материјали	35.090	38.091
Резервни делови		
Ситен инв. и амбалажа на залиха		
Недовршено производство	25.564	23.991
Готови производи	62.065	57.277
Намалено за исправка на суровини и готови производи		
Стоки	7.846	5.611
Дадени аванси		
Вкупно залихи	130.565	124.970

12.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Побарувања од купувачи во земјата	15.031	29.479
Намалено за исправка на готови производи	-	-
Побарувања од купувачи во странство	20.323	19.477
Вкупно побарувања од купувачи	35.354	48.956

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Побарувања од работници	104	164
Други побарувања	7.574	30.564
Вкупно други побарувања	7.678	30.728

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Пари на денарски сметки и благајни	1.875	4.480
Пари на девизни сметки и благајни	1.835	4.478
Благајнички записи		
Вкупно парични средства	3.710	8.958

15.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар под Трег.бр.376/05 од 13.05.2005 година има заведено акционерски капитал во денарска противвредност во износ од 314.319.230,00 денари.

Законска резерва се формира по пат на издвојување на процент 15% од добивката согласно Статутот на друштвото.

Скопје, Мај, 2012

- 12 -

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. декември 2011 година.

15.1. Состојба на акции

Состојбата на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

Редови на акции 2011	Во сопственост на на	Број на акции 01.01.11	%	згол.	нам.	Состојба 31.12.11	%
Обични акции	Физички лица	206.230	100%		-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%			206.230	100%
2010		01.01.10	%	згол	нам	31.12.10	%
Обични акции	Физички лица Акционери	206.230	100%		-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%			206.230	100%

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Добавувачи во земјата	9.861	12.327
Добавувачи во странство	6.923	11.519
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	16.784	23.846

17. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2011	31. Декември 2010
Краткорочни кредити во земјата Комерцијална банка	2.608	4.147
Краткорочни кредити во странство		-
Обврски за бруто плати примени аванси	3.965	4.830
Други обврски	1.958	17.203
Вкупно други краткорочни обврски	17.900	33.098

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА РЕВИЗИЈА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ ЗА ДЕЛОВНАТА 2012 ГОДИНА
НА РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ**

Струмица, Мај 2013 година

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ" СТРУМИЦА

До

Акционерите на РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање ние извршивме економско-финансиска ревизија на приложените Консолидирани финансиски извештаи РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ, кои што го вклучуваат Консолидиран Извештај за финансиската состојба заклучно со 31.12.2012. година, како и Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка, Консолидиран Извештај за промени во главнината и Консолидиран Извештај за готовинските текови за годината која завршува тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е резултат на измама или грешка, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша обврска и одговорност е да изразиме мислење за финансиските извештаи врз основа на нашата ревизија. Економско-финансиската ревизија ја извршивме во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Економско-финансиската ревизија вклучува испитување врз основа на тестови на докази со кои се потврдуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизијата обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење Консолидираните финансиските извештаи ја претставуваат објективно, од сите значајни аспекти финансиската состојба на РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД Скопје под 31.12.2012. година, и резултатите на нејзиното работење и готовинските текови за годината која завршува со тој датум согласно Законските прописи на Република Македонија и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Не изразувајќи резерва во нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката број 20 кон консолидираните финансиските извештаи. АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје се јавува во својство на тужител и тужен во повеќе судски спорови.

Судските спорови се во тек и конечната разврска по овие тужби за сега не може да се утврди, ниту пак е изразена резерва за било какви обврски кои можат да настанат по овој основ во овие финансиски извештаи.

ТП "РЕВИЗОР БАБАМОВ"
Струмица
18.03. 2013 г.





***КОМПЛЕТЕН СЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2012 ГОДИНА***


СОДРЖИНА:

- Консолидиран извештај за финансиска состојба;
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка;
- Консолидиран Извештај за промените во главнината;
- Консолидиран Извештај за готовинските текови;
- Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи.

Скопје, Март 2013 година



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА			
За годините што завршуваат на			
на 31.Декември 2012. и 2011. година			
		(во 000ден.)	
	Белешки	31. Дек. 2012.	31. Дек. 2011.
А. СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	10	-	-
Материјални средства	10	214.529	218.234
Финансиски вложувања		221.204	224.394
Нетековни средства - нето		435.733	442.628
Тековни средства			
Залихи	11	133.705	130.565
Побарувања од купувачи	12	36.850	35.354
Други краткорочни побарувања	13	3.908	7.678
Финансиски вложувања	14	23.151	20.570
Парични средства	14	2.404	3.710
АВР		67	10
Вкупно тековни средства		200.085	197.887
ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА		635.818	640.515
Б. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Основна главнина	15	393.341	394.477
Законски резерви (и ревалоризациони резерви)		110.108	109.733
Акумулирана добивка		31.129	22.818
Добивка за тековната година		16.510	27.143
Загуба за тековната година (-)		-	-
Пренесена загуба (-)		-	-
Вкупно главнина и резерви		551.088	554.171
В. ОБВРСКИ			
Долгорочни финансиски обврски	18	46.444	51.648
Краткорочни финансиски обврски		6.844	2.608
Обврски спрема добавувачите	16	15.600	16.784
Обврски за аванси, депозити и кауции	17	3.707	1.958
Обврски спрема вработените	17	3.663	3.965
Останати тековни обврски		1.784	3.397
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	17	1.975	2.265
Обврски по основ на учество во резултатот	17	4.696	3.707
ПВР		17	12
Вкупно обврски		84.730	86.344
ВКУПНА ПАСИВА - ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		635.818	640.51.


 Раководител на сметководство
 Крстевска Николиќ Сузана




 Извршен директор
 Лазаревски Татјана



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ			
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА			
За годините што завршуваат на			
на 31.Декември 2012. и 2011. година			
(во 000ден.)			
	Белешки	31. Дек. 2012.	31. Дек. 2011.
Приходи од продажба	4 и 5	203.551	250.769
Промени во вредноста на залихите		(5.430)	(6.361)
Материјал и енергија	6	78.096	101.303
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	2.732	12.706
Бруто плати	7	64.309	67.590
Амортизација и вредносно усогласување		21.207	19.815
Други трошоци	8	15.869	19.122
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		15.266	12.484
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		192.049	226.659
Оперативна добивка (загуба)	9	11.502	24.110
Приходи од финансирање		8.500	7.740
Расходи од финансирање		(3.043)	(3.855)
Добивка (загуба) од финансирање		5.457	3.885
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување		16.959	27.995
Вкупна добивка пред оданочување		16.959	27.955
Данок од добивката	18	448	852
Нето добивка (загуба) за финансиската година		16.511	27.143
Останата сеопфатна добивка		-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредност на инструменти за хедирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатната добивка на придружни друштва		-	-
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка		-	-
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		16.511	27.143
Сопствениците на матичното друштво		-	-
Неконтролирано учество		-	-
Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		16.511	27.143

С. Крстевска
 Раководител на сметководство
 Крстевска Николиќ Сузана



Лазаревски
 Извршен директор
 Лазаревски Тајјана



РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ		
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ		
За годините што завршуваат на		
на 31.Декември 2012. и 2011. година		
	(во 000ден.)	
	31.Дек.2012.	31.Дек.2011.
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Нето добивка	16.510	27.143
Амортизација	21.207	19.815
Курсни разлики	-	-
Добивка од вложување	-	-
Расходи за камати	-	-
Побарувања од купувачите	(1.496)	13.602
Краткорочни финансиски вложувања	(2.581)	2.167
Останати побарувања	3.770	23.050
Активни временски разграничувања	(57)	76
Залихи	(3.140)	(5.594)
Обврски спрема добавувачи	(1.184)	(7.062)
Обврски за примени аванси	1.749	(15.245)
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	4.236	(1.539)
Останати тековни обврски	-	-
Обврски спрема вработените	(302)	(865)
Други обврски	(914)	2.451
Пасивни временски разграничувања	5	(27)
Нето готовински одлив (прилив) од деловни активности	37.803	57.972
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски вложувања	3.190	19.468
Набавки или оттуѓување на основни средства	(17.502)	(64.458)
Нето готовински одлив (прилив) од инвестициони активности	(14.312)	(44.990)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	(5.204)	(5.961)
Акционерски капитал	(1.136)	328
Резерви	375	4.317
Нераспоредена (акумулирана) добивка - неноминиран капитал	(18.832)	(16.914)
Нето готовински прилив (одлив) од финансиски активности	(24.797)	(18.230)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(1.306)	(5.248)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	3.710	8.958
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	2.404	3.710

С. Крстевска

Раководител на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана



Лазаревски

Извршен директор
Лазаревски Татјана

РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на
на 31. Декември 2012. година



(во 000 ден)

	Беле- шка	Основа главнина	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка				Други резерви		Вкупно	Неконт- ро- рано уче- ство	Вкупна главнина
			Акмулирана	За годината	Преведу- вање на Странски работења	Ревалори- зација на мат./немат. средства	Финансис- ки средства расположни за продажба	Остана- ти ре- зерви	Законски	За соп- ствени акции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СОСТОЈБА НА 01.01.2012 ГОДИНА		394.477	49.961			11.882		51.709	46.142		554.171		554.171
Исправка на грешки во претходен период		(1.136)	31					(1.634)			(2.739)		(2.739)
Ефекти од промени на сметководствени политики													
Повторно прикажана состојба на 01.01.2012.		393.341	49.992			11.882		50.075	46.142		551.432		551.432
Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година													
Добивка/загуба за финансиската година				16.511							16.511		16.511
Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот													
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА													
Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите													
Издвојување на резерви			(2.008)						2.008				
Дивиденди			(16.855)								(16.855)		(16.855)
Опшуктени сопствени акции													
Продадени сопствени акции													
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ													
СОСТОЈБА НА 31.12.2012. ГОДИНА		393.341	31.129	16.511		11.882		50.075	48.150		551.088		551.088

Акционерскиот капитал (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номинална вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата се искажува одделно.

С. Крстевска
Раководител на сметководство
Крстевска Николик Сузана



Ла. Лазаревски
Извршен директор
Лазаревски Татјана

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012. И 2011. ГОДИНА

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

АД Раде Кончар - Апаратна техника Скопје е запишано како Трговско друштво во трговски регистар - Скопје под трег.бр.5064/99 од 26.05.1999 година, со рег.влошка бр.02.015011-4-09-000 и извршено е усогласување на актите на друштвото со Законот за трговски друштва.

Според образец за Тековна состојба издадена од Централен Регистар на РМ, состојбата на акционерската книга со 31.12.2012. година и белешка 15.1 кон Консолидираните финансиски извештаи вкупната главнина на АД изнесува 5.155.750 ЕВРА.

Вкупно издадени акции: 206.230 од кои платени акции - обични: 206.230 или 100% и број на иматели 738.

Номиналната вредност на една акција е 25 ЕВРА.

Статутот на АД Раде Кончар - Апаратна техника Скопје донесен од страна на Собранието на АД го регулира целокупното работење на друштвото почнувајќи од општите одредби за име на фирмата, седиште, времетраење, дејноста, внатрешната организација, застапувањето, средствата, органите на управување и сите други останати функции на работењето.

Нјависоки органи на управување се

- Собрание на АД;
- Одбор на директори.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основа за подготовка

Консолидираните финансиски извештаи изработени од страна на менаџерскиот тим (Одборот на директори) се изготвени врз основа на МСС, МСФИ и македонските прописи кои ја одразуваат целокупната примена на Законот за Трговски друштва, а посебно поглавјата кои ја регулираат сметководствената материја и финансовото работење, како и другите позитивни законски прописи кои се однесуваат на примената на сметководствените принципи.

Овие консолидирани финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на друштвото. Трансакциите се прикажани врз основа на метод на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена врз основа на принципот на континуитет т.е. фактот дека друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

Во рамките на пропишаните сметководствени политики субјектот конзистентно одлучува за истите во утврдениот пресметковен период.

Заради се поголемото барање на корисниците на консолидираните финансиските извештаи за поквалитетни информации врз чија што основа ги донесуваат своите деловни одлуки освен основните консолидирани финансиски извештаи се поголема примена имаат и задолжителните забелешки кон консолидираните финансиски извештаи како и низа други барања за објавувања.

Затоа консолидираните финансиските извештаи онака како што се пропишани со нашите прописи не би можеле да ги задоволат потребите на широкиот круг на корисници. Посебна цел на нашите консолидирани финансиски извештаи е известувањето за даночни потреби. Но со новиот правилник за водење на сметководство од 29. декември 2009. година објавени се изменетите и ревидирани Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување. Новиот комплетен сет на финансиски извештаи содржи:

- Консолидиран извештај за финансиска состојба;
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка ;
- Консолидиран извештај за промена во главнината;
- Консолидиран извештај за готовинските текови и

Консолидирани белешки кон финансиските извештаи
Основни сметководствени претпоставки според кој субјектот ги изготвува консолидираните финансиски извештаи се:

- пресметковна основа во сметководството;
- континуитет;
- конзистентност.

2.2. Подготовки во услови на инфлација

При изготвување на годишната сметка за 2012. година и наредните години, не постои законска обврска за спроведување на задолжителна ревалоризација. Според МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, основно е почетното признавање како средство на недвижностите, постројките и опремата тие да се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од оштетување.

МСС 16, покрај основната постапка за почетно признавање на средствата дозволува и алтернативна постапка според која по почетната постапка средствата треба да се искажат по ревалоризиран износ кој претставува објективна вредност, а датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба од оштетувања.

Менаџментот (Одборот на директори) е со убедување дека Консолидираните финансиски извештаи на друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ.

2.3 СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Консолидираните Финансиски извештаи за 2012. година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2011. година.

НАПОМЕНА:

Консолидирани финансиски извештаи за 2012. ги содржат следните друштва од Холдингот Раде Кончар - Скопје и тоа:

- АД Раде Кончар -Апаратна техника
- Раде Кончар - Контактори и релеи
- Раде Кончар - Зеднички дејности

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

При изготвувањето на Консолидираниот финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31.12.2012. година беа применети следните сметководствени политики:

3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од услуги се признаваат во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка до степенот на завршеност на услугите на денот на извештајот, а тој се одредува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на готовите производи не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Приходите од учества на финансиски вложувања во неповрзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на примателот на вложувањата и не постои значајна неизвесност за поврат на истите зголемени за дивидендата.

Приходите од останати вложувања и заеми во рамките на постојани средства со поврзани субјекти се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста врз постојаните средства се вложени кај примателот на вложувањето и не постои значајна неизвесност за поврат на истите со зголемена вредност.

3.2. Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка според девизниот курс на НБРМ на денот на трансакцијата.

3.3. Нематеријални средства

Нематеријални средства во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не постојат.

3.4. Материјални средства

Опремата се евидентира по набавна вредност.

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки по номенклатура.

Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.5. Долгорочни вложувања

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците за камати ако се купат на кредит. Акциите и уделите се водат според метод на трошокот на вложување.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување) се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена).

Непазарните хартии од вредност (расположиви за продажба) се мерат според проценета објективна вредност. Добивката или загуба на финансиското средство расположиво за продажба се вклучува во нето добивката или загубата за периодот за кој се јавува.

Останатите долгорочни вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договорот.

Долгорочните вложувања на АД се вложувања во долгорочни финансиски вложувања и вложувања во материјални средства (градежни објекти, опрема и др.).

Вложувањата во материјални средства (градежни објекти, опрема и др.) се вложувања настанати при трансформација на претходното претпријатие Раде Кончар во сегашното АД со вложувања во постоечките ДОО.

Долгорочните финансиски вложувања во акции и други хартии од вредност се вложувања во банкарски и други финансиски институции во земјата.

3.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи и останатите побарувања се водат според номинална вредност намалена за исправката на побарувањата кои се сметаат за ненаплативи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.7. Залихи

Набавките на сировини и материјали во почетокот се евидентираат по набавни цени, такашто во текот на годината се издаваат по плански цени, а на крајот од годината се врши нивна проценка и сведување на просечни цени преку корективната сметка 319. Ситниот инвентар се евидентира по набавни цени, а при пуштање во употреба се отпишува 100%.

Производството во тек се евидентира по плански цени на чинење, а на крајот од годината (31.12.2012. година) се проценува врз основа на работни налози кои се составени од (требување, работни листи и пресметки за општи трошоци на работење).

Готовите производи се евидентираат по плански цени, а на крајот на пресметковниот период се врши нивно вреднување (усогласување) по стварни цени преку корективната сметка 639.Трговските стоки се водат по продажни цени.

3.8. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти кои се објавени во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба вклучуваат готови пари во благајна (денарска и девизна) и депозитни парични средства на денарска жиро сметка и девизна сметка.

3.9. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентираат според номинална вредност.

3.10. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.11. Обврски за даноци

Даноките се пресметуваат и плаќат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот од добивка се пресметува по пропишена стапка 10%, на непризнаени расходи според Законот за данок на добивка.

3.12. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период.

Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.13. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2012. година се:

Валута	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
1 УС \$	46.3591	47.5346
1 ЕМУ	61.5000	61.5050

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Приходи од продажба во земјата	94.672	95.581
Приходи од продажба во странство	106.963	144.133
Други приходи од продажба	-	-
Вкупно приходи од продажба	201.635	239.714

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Прих. од други деловни приходи (група 77)	1.916	11.055
Приходи од наплатени	-	-
отпишани побарувања	-	-
Вкупно останати оперативни приходи	1.916	11.055

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Трошоци за сировини и материјали	78.096	101.303
Потрошен помошен материјал	-	-
Вкупно трошоци за сировини и материјали	78.096	101.303

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Нето плати	44.122	46.519
Придонеси и даноци од плати	20.187	21.071
Други лични примања	3.195	4.571
Вкупно трошоци на вработените	67.504	72.161

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Амортизација	21.207	19.815
Вредносно усогласување	-	-
Набавна вредност на продадени стоки и услуги	15.266	12.484
Услуги со карактер на материјални трошоци	2.732	12.706
Останати трошоци од работењето	12.674	14.551
Вкупно останати оперативни расходи	51.879	59.556

9.НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Приходи од камати и дивиденди	8.328	7.572
Расходи од камати	(2.468)	(2.723)
Позитивни курсни разлики	172	168
Негативни курсни разлики	(575)	(1.132)
Вкупно нето приходи - расходи од финансирање	5.457	3.885

10.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2012	Земјиниште	Згради	Опрема	Нем. средства и вложувања	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1. Јануари 2012.	5.798	530.507	872.512	224.394	1.633.211
Нови набавки во годината	-	1.563	15.949	890	18.402
Пренос од инвес.во тек	-	-	-	-	-
Расходи	-	-	(112.142)	(4.080)	(116.222)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31. Декември 2012.	5.798	532.070	776.319	221.204	1.535.391
Исправка на вредноста					
Салдо на 1. Јануари 2012.	-	384.765	805.818	-	1.190.583
Амортизација за 2012	-	5.780	15.426	-	21.206
Расходи	-	-	(112.132)	-	(112.132)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31. Декември 2012.	-	390.545	709.112	-	1.099.657
Нето сметководствена вредност на 01.01.2012	5.798	145.742	66.694	224.394	442.628
Нето сметководствена вредност на 31.12.2012	5.798	141.525	67.207	221.204	435.734

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Материјали	35.525	35.090
Резервни делови	7.869	-
Ситен инв. и амбалажа на залиха	508	-
Недовршено производство	25.721	25.563
Готови производи	67.338	62.066
Намалено за исправка на сировини и готови производи	(8.377)	-
Стоки	5.121	7.846
Дадени аванси	-	-
Вкупно залихи	133.705	130.565

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Побарувања од купувачи во земјата	14.691	15.031
Намалено за исправка на готови производи	-	-
Побарувања од купувачи во странство	22.159	20.323
Вкупно побарувања од купувачи	36.850	35.354

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Побарувања од работници	106	104
Побарувања по дадени заеми	23.151	20.570
Други побарувања	3.802	7.574
АВР	67	10
Вкупно други побарувања	27.126	28.258

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Пари на денарски сметки и благајни	1.960	1.875
Пари на девизни сметки и благајни	444	1.835
Благајнички записи	-	-
Вкупно парични средства	2.404	3.710

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар под Трег.бр.376/05 од 13.05.2005. година има заведено акционерски капитал во денарска противвредност во износ од 314.319.230,00 денари.

Законска резерва се формира по пат на издвојување на процент 15% од добивката согласно Статутот на друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. декември 2012. година.

15.1. Состојба на акции

Состојбата на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

Редови на акции 2012	Во сопственост на	Број на акции 01.01.12	%	згол.	нам.	Состојба 31.12.12	%
Обични акции	Физички лица	206.230	100%	-	-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%			206.230	100%
2011		01.01.11	%	Згол	нам	31.12.11	%
Обични акции	Физички лица Акционери	206.230	100%	-	-	206.230	100%
Вкупно:		206.230	100%	-	-	206.230	100%

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Добавувачи во земјата	12.031	9.861
Добавувачи во странство	3.569	6.923
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупно крајкорочни обврски спрема добавувачи	15.600	16.784

17. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Краткорочни кредити во земјата		
Комерцијална банка	6.844	2.608
Краткорочни кредити во странство	-	-
Обврски за бруто плати	3.663	3.965
Примени аванси	3.707	1.958
Други обврски	8.455	9.369
ПВР	17	12
Вкупно други крајкорочни обврски	22.686	17.912

18. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од следното во (000 денари):

	31. Декември 2012.	31. Декември 2011.
Долгорочни заеми и кредити	46.444	51.648
Вкупно:	46.444	51.648

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ 447.703.00 денари по стапка 10% на непризнаени расходи во согласност со законските прописи на Република Македонија за сите друштва во консолидација.

20. НЕИЗВЕСНИ НАСТАНИ

Се водат неколку судски постапки Во Акционерското друштвото кои во овој момент се со неизвесен исход, а кои би можеле да влијаат и да предизвикаат определени промени во поглед на приходи и трошоци.

Акционерското друштво ги води следните спорови во својство на тужител:

- Спор за истапување на АД како содружник од ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје во висина на основачкиот влог од 33% од септември 2011. година;
- Спор за надомест на штета по член 241 од Законот за трговски друштва против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје согласно одлуката на Собрание на акционери бр. 02-57 од 01.07.2010. година од октомври 2010. година;
- Спор за поништување на одлуки од Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи за откуп на акции од АД Раде Кончар-Апаратна техника поведен во месец декември 2012. година.

Против Акционерското друштво се водат следните спорови :

- Спор за надомест на штета од страна на тужителот Тодор Черепналкоски од 2008. година;
- Спор за надомест на штета од страна на тужителот Антевски Аце на име награда како член на Одборот на директори за деловната 2009. година., кој е заведен во 2011. година;
- Спор поведен во 2011. година од ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи за поништување на одлука од Собрание на акционери за консолидирана годишна сметка;
- Поведен Предлог од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ втекот на 2012. година, за утврдување на постоење односно непостоење на преовладувачко учество на АД во ДОО Раде Кончар- Сервис.


Раководител на сметководство
Крстевска Николиќ Сузана




Извршен директор
Лазаревски Татјана

Прилог 1



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

СОБРАНИЕ НА АД

T.12

Врз основа на чл. 276 од Законот за Трговските Друштва и чл.33 од статутот на друштвото Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на акционери на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 21. 04. 2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за спојување на акциите со цел зголемување на номиналниот износ

член 1

АД Раде Кончар Апаратна Техника-Скопје да изврши спојување на 10 акци во една и да ја зголеми номиналната вредност за 10(десет) пати

член 2

Номиналната вредност од 25 евра ќе се зголеми на 250 евра

член 3

Бројот на акции 206.230 ќе се намали на 20.623 акции

член 4

Основната главнина на друштвото од 5.155.750,00 евра ќе остане непроменета

член 5

Промената на номиналната вредност од чл.2 и промената на вкупниот број на акции од чл.3 имаат третман на статутарни промени и за донесување на истите потребно е двотретинско мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието.

Образложение:

Со донесувањето на горната одлука ќе се намали бројот на акции за 10 пати, ќе се зголеми номиналната вредност за 10 пати, а вкупната вредност на друштвото ќе остане иста. Со горното ќе се овозможи поедноставна манипулација со вкупниот број на акции, ќе се намали бројот на акционерите во акционерската книга.

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето



Бул. III Македонска Бригада 66, 1000 Скопје, Република Македонија, тел. +389 (0)2 2462 412,
+ 389 (0)2 2463 560; факс. +389 (0)2 2464 622